



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 6 април 1974
Скопје
Број 17 Год. XXX

Претплатата за 1974 година изнесува 180 динари. Овој број чини 8 дин. Жиро сметка 40100-601-128

97.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1974 ГОДИНА

Се прогласува Законот за Републичкиот буџет за 1974 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 29 март 1974 година.

Број 03-791
30 март 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1974 ГОДИНА

І. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Републичкиот буџет за 1974 година содржи вкупно приходи 2.370.477.000 дин.

Од тоа:

— за распределба на посебниот дел на буџетот	2.249.827.000 дин.
— за други потреби на Републиката — нестопански инвестиции	120.650.000 дин.

Член 2

Од остварените приходи од основниот данок на промет на производи и услуги, по издвојувањето на делот утврден за намирување на потребите на федерацијата во висина од 82% од приходите од основниот данок на промет на производи, за првите три месеци од 1974 година, ќе се издвојува 21,25% за Општата заедница на образованието.

Член 3

Од остварените приходи од основниот данок на промет на производи и услуги, наплатени по тарифен број 1 од Тарифата на основниот данок на промет, ќе се издвојува 4% за создавање средства за заедничка основа за проширена репродукција во земјоделството во 1974 година.

Член 4

Од остварените вкупни приходи на Републичкиот буџет за 1974 година намалени за износот утврден за општи и наменски дополнителни средства на општините, за придонесот за намирување на потребите на федерацијата и за средствата издвоени на посебна сметка за нестопански инвестиции, се издвојува 1% во Резервниот фонд на СР Македонија.

Член 5

Од средствата за распределба во посебниот дел на буџетот се издвојува:

— за стимулирање на талентраноста на младите	118.000 дин.
— за унапредување на културните дејности	1.637.000 дин.
— за унапредување на издавачката дејност	1.886.000 дин.

Член 6

Од приходите остварени од републичкиот данок од личен доход од земјоделска дејност се издвојува:

- за задолжителни видови на здравствена заштита на населението 10%;
- за финансирање на Програмата за унапредување на индивидуалното земјоделство 42%;
- и
- за финансирање на Програмата за водостопански проблеми 6%.

Член 7

Од средствата што во 1974 година ќе се остварат од посебниот данок на промет на производи и услуги, во периодот од 1 јануари до 1 април, ќе се издвојува: 63,5% на одделна сметка за нестопански инвестиции и 36,5% за Општата заедница на образованието. По 1 април 1974 година издвојувањето ќе се врши и тоа: 63,5% на одделна сметка за нестопански инвестиции, а 36,5% на сметката на Републичкиот буџет.

Остварените средства на посебната сметка за нестопански инвестиции, со посебна одлука, по оделни корисници ќе ги распредели Извршниот совет.

Член 8

Приходите што ги остваруваат републичките органи од вршењето на технички, сметководствени, административни и слични услуги на организациите на здружениот труд и други органи и организации, како и на општините, намалени за расходите направени за остварувањето на тие приходи, ќе се внесуваат во Републичкиот буџет, освен приходите на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

Приходите што ќе ги оствари Републичкиот секретаријат за внатрешни работи ќе ги користи за посебни намени.

Уплатувањето на остварените приходи од органите од став 1 на овој член ќе се врши во корист на сметката на Републичкиот буџет најмалку еднаш месечно.

Приходите што ќе ги остварат органите од став 1 на овој член се вкalkулирани во приходите на Републичкиот буџет и прикажани по корисници во посебен преглед кој е составен дел на буџетот.

Доколку одделни органи остварат приходи над планираниот износ, тој износ ќе му се отстапи на органот што го остварил на начин и за намени што ќе се утврдат со завршната сметка на Републичкиот буџет.

Член 9

Средствата распоредени за финансирање на рударските истраги, изградбата и реконструкцијата на патната мрежа, за унапредување на индивидуалното земјоделство, за финансирање на водостопанската програма и за инвестиции во здравството, ќе се користат врз основа на посебни програми донесени од страна на Собранието на СР Македонија.

Член 10

Средствата распоредени за посебни намени, што ги извршуваат републичките органи, непосредно ќе се користат врз основа на одделна пресметка што ја донесува старешината на органот.

Средствата распоредени за посебни намени, што не ги извршуваат органите непосредно, ќе се користат врз основа на програмите и писмените договори, што, врз основа на тие програми, со корисниците на средствата ќе ги склучат републичките органи — носители на тие средства. По еден примерок од склучените договори му се доставува на Републичкиот секретаријат за финансии најдоцна еден месец по склучувањето.

Програмите од претходниот став ги утврдуваат корисниците и органите — носители на средствата.

Член 11

Ако во текот на извршувањето на буџетот Извршниот совет утврди дека средствата распоредени за посебни намени нема да бидат потрошени, непотрошените средства може да ги пренесе во буџетската резерва.

Член 12

Приходите на Републичкиот буџет за 1974 година и нивниот распоред по основни намени се утврдуваат со Билансот на приходите и на општиот распоред на приходите на Републичкиот буџет за 1974 година во следниве износи:

БИЛАНС

на приходите и на општиот распоред на приходите на Републичкиот буџет за 1974 година

I. ПРИХОДИ

Број на сметката	ВИД НА ПРИХОДИТЕ	И з н о с	
		на потформата на приходите	на видот на приходи
1. ДАНОК НА ДОХОД И ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД			
11	Данок на доход	59.871.000	
12	Данок од личен доход од продолжена работа	15.600.000	
12	Данок од личен доход од работен однос	10.800.000	
13	Данок од личен доход од земјоделска дејност	29.300.000	115.571.000
2. ДАНОК НА ПРОМЕТ, ДАНОК НА ИМОТ И НА ПРИХОДИ ОД ИМОТ			
21	Основен данок на промет на производи и услуги	1.457.938.000	
22	Посебен републички данок на промет на производи	178.756.000	1.636.694.000
3. ТАКСИ			
32	Такси	9.825.000	9.825.000
5. ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИ ПРОПИСИ ПАРИЧНИ КАЗНИ			
51	Парични казни	17.528.000	17.528.000
6. ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ ПРИХОДИ			
61	Приходи на органите на управата	2.500.000	
62	Кредит од постојната буџетска резерва на Федерацијата	58.730.000	
62	Други приходи	5.700.000	66.930.000
7. ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ			
73	Дополнителни средства од Федерацијата	523.929.000	523.929.000
ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (видови од 1 до 7)			2.370.477.000

II. ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ

Број на сметката	РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ	И з н о с	
		на распоредната група	на дејноста
1	2	3	4
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ			
01—1	Средства за редовна дејност	140.938.500	
01—2	Средства за посебни намени	125.395.250	266.333.750
	ВКУПНО 01:		266.333.750
03 — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ			
03	Средства распоредени за финансирање на општествено-политичките организации и на здруженијата на граѓани	50.710.800	50.710.800
	ВКУПНО 03:		50.710.800
04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ			
04—1	Средства за тековни вложувања	41.153.000	
04—3	Средства за отплата на обврските од поранешните години	1.130.000	42.283.000
	ВКУПНО 04:		42.283.000
05 — ДЕЈНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ			
05	Средства распоредени за образование и воспитување	9.011.000	9.011.000
	ВКУПНО 05:		9.011.000
06 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ			
06	Средства распоредени за научна дејност	4.485.000	4.485.000
	ВКУПНО 06:		4.485.000
07 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ			
07	Средства распоредени за културно-просветна дејност	13.150.450	13.150.450
	ВКУПНО 07:		13.150.450
08 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ			
08	Средства распоредени за социјални грижи	41.009.000	41.009.000
	ВКУПНО 08:		41.009.000
09 — ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
09	Средства распоредени за здравствена заштита	49.513.000	49.513.000
	ВКУПНО 09:		49.513.000
12 — ПРИДОНЕСИ НА БУЏЕТИТЕ НА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ			
12	Придонес за финансирање на потребите на Федерацијата	1.139.386.000	1.139.386.000
	ВКУПНО 12:		1.139.386.000

1	2	3	4
14 — ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА			
14—1	Општи дополнителни средства	315.440.000	
14—2	Наменски дополнителни средства	202.769.000	518.209.000
ВКУПНО 14:			518.209.000
16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО			
16—2	Средства за компензации, премии, регреси и надоместоци	92.785.000	92.785.000
ВКУПНО 16:			92.785.000
17 — ТЕКОВНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА И ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ			
17—1	Тековна буџетска резерва	5.400.000	
17—2	Обврски од поранешните години	9.127.000	14.527.000
ВКУПНО 17:			14.527.000
18 — КРЕДИТИ, ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА			
18—4	Издвоени средства на резервите	6.360.000	
18—5	Отплати на кредити	2.064.000	8.424.000
ВКУПНО 18:			8.424.000
ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ (01 до 18)			2.249.827.000
СРЕДСТВА РАСПОРЕДЕНИ ВО ОПШТИОТ ДЕЛ НА БУЏЕТОТ ЗА ДРУГИ ПОТРЕБИ НА РЕПУБЛИКАТА — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ			120.650.000
ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ			2.370.477.000

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ**Член 16****Член 13**

Средствата предвидени во Раздел 4 — „Македонска академија на науките и уметностите“, позиции 51 до 63, ќе се преведуваат на Македонската академија на науките и уметностите на ист начин како и на републичките органи.

Член 14

Средствата предвидени во Раздел 12 — „Републички секретаријат за здравство и социјална политика“, позиција 153 „Партиципација во спроведувањето на Акционата програма за намалување смртноста на доенчињата и малите деца“, ќе се користат во согласност со Акционата програма за отстранување на причините на смртноста кај доенчињата и малите деца, а според договорите што ќе ги склучи Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика.

Член 15

Средствата предвидени во Раздел 14 — „Републички секретаријат за финансии“, позиција 161 — „Средства за поставување на нови работници во републичките органи, ќе се користат врз основа на решение на републичкиот секретар за финансии, а по добиена согласност од страна на посебна комисија на Извршниот совет.

Средствата предвидени во Раздел 14 — „Републички секретаријат за финансии“, позиција 162 — „Средства за финансирање на сојузни организации и сојузи“, ќе се користат врз основа на решение на републичкиот секретар за финансии, а по извршено меѓурепубличко усогласување за нивното финансирање.

Член 17

Средствата предвидени во Раздел 14 — „Републички секретаријат за финансии“, позиција 234 — „Обврски од поранешни години“ ќе се користат врз основа на решенија на републичкиот секретар за финансии.

Републичкиот секретар за финансии за издадените решенија од претходниот став ќе му поднесува извештај на Извршниот совет.

Член 18

Средствата предвидени во Раздел 16 — „Републички секретаријат за земјоделство и шумарство“, позиција 256 — „Премии за млеко“ ќе се користат врз основа на одлука на Извршниот совет.

Член 19

Приходите на Републичкиот буџет за 1974 година во износ од 2.249.827.000 динари, во рамките на општиот распоред на приходите од член 12 на овој закон, се распоредуваат по носители, корисници и поблиски намени во посебниот дел на Републичкиот буџет за 1974 година, кој гласи:

РАЗДЕЛ 1 — СОБРАНИЕ НА СР МАКЕДОНИЈА

Број на позицијата	Распоред на група или подгрупа	ОСНОВНА И ПОБЛИСКА НАМЕНА	Износ	
			на позицијата	на основната намена
1	2	3	4	5
01. ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
1	01—1	За редовна дејност	8.300.000	
2	01—2	Лични примања на избраните лица	12.000.000	
3	01—2	За Претседателството на СР Македонија	1.650.000	
4	01—2	За Советот на СР Македонија	3.000.000	
5	01—2	Паушали на пратеници	1.440.000	
6	01—2	Патни и дневни трошоци за именуваните лица на Собранието на СР Македонија	2.200.000	
7	01—2	Придонес за комунално уредување на градежно земјиште	150.000	
8	01—2	Материјални расходи за новите тела на Собранието	680.000	
9	01—2	Трошоци за републички избори на пратениците	1.000.000	
10	01—2	Трошоци за директни и специјални телефони	263.000	
11	01—2	Печатење на стенографски белешки	240.000	
12	01—2	Трошоци за приеми и пречеци	500.000	
13	01—2	Трошоци за анализи и студии	100.000	
14	01—2	Трошоци за Комисијата за уставни прашања и законодавно-правна комисија	300.000	
15	01—2	Трошоци за одржување на патнички возила	114.000	
16	01—2	Трошоци за декорација на зградата за државни празници	40.000	
17	01—2	Трошоци за преведување на албански и турски јазик	50.000	
18	01—2	Трошоци за надворешни лица што учествуваат во работата на телата на Собранието	300.000	32.327.000
04. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
19	04—1	За набавка на опрема, адаптација и реконструкција на работните простории	3.294.000	3.294.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции 1 до 19)				35.621.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	8.300.000
За посебни намени	27.321.000
ВКУПНО:	35.621.000

РАЗДЕЛ 2 — ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

ГЛАВА 1 — ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

01. ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

20	01—1	За редовна дејност	6.651.000	
21	01—2	Лични примања на избраните лица од Собранието на СРМ и на именуваните од Извршниот совет	5.000.000	
22	01—2	Надоместоци за работа под посебни услови	560.000	
23	01—2	Надоместок за одвоен живот од семејството	30.000	
24	01—2	Трошоци за директни и специјални телефони	250.000	
25	01—2	Патни и дневни трошоци на избраните и именуваните лица и лицата што ги опслужуваат	456.000	
26	01—2	Надоместок за надворешни соработници	200.000	
27	01—2	Трошоци за приеми и пречеци	350.000	
28	01—2	Трошоци за набавка на стручна литература, весници и списанија	40.000	
29	01—2	Трошоци за одржување на објектите за потребите на Републиката	2.970.000	
30	01—2	Трошоци за хигиенско-техничка заштита и набавка на облека	70.000	16.577.000

1	2	3	4	5
04. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
31	04—1	За откуп и изградба на станови	2.500.000	
32	04—1	За набавка на опрема за републичките органи на управата	2.000.000	
33	04—1	За набавка на опрема за објектите за потребите на Републиката	2.050.000	
34	04—3	За отплата на обврски од поранешни години	753.000	7.303.000
ВКУПНО ГЛАВА 1 (позиции 20 до 34)				23.860.000
ГЛАВА 2 — СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО				
01. ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
35	01—1	За редовна дејност	911.000	
36	01—2	Лични примања на именувани лица	262.000	
37	01—2	Трошоци за пречек на гости	10.000	
38	01—2	Трошоци за користење на патнички возила	10.000	
39	01—2	Трошоци за погранични средби	350.000	1.543.000
ВКУПНО ГЛАВА 2 (позиции 35 до 39)				1.543.000
ГЛАВА 3 — СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА				
40	01—1	За редовна дејност	612.000	
41	01—2	Лични примања на именуваните лица	110.000	
42	01—2	Надоместок за лични примања на лицата на работа во сс-јузните органи на управата на кои им истекол мандатот и трошоци за подготвување на кадри за работа во сојузната управа и органите од областа на надворешната политика	1.000.000	1.722.000
ВКУПНО ГЛАВА 3 (позиции 40 до 42)				1.722.000
ГЛАВА 4 — БИРО ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ				
43	01—1	За редовна дејност	523.000	
44	01—2	Лични примања на именувани лица	190.000	
45	01—2	Патни и други трошоци за странки	10.000	723.000
ВКУПНО ГЛАВА 4 (позиции 43 до 45)				723.000
ГЛАВА 5 — СОВЕТ ЗА ИСЕЛЕНИЧКИ ПРАШАЊА				
04. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
46	04—1	Откуп и изградба на станови за повратници	15.000.000	15.000.000
ВКУПНО ГЛАВА 5 (позиција 46)				15.000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 20 до 46)				42.868.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			8.697.000	
За посебни намени			34.151.000	
ВКУПНО:				42.848.000
РАЗДЕЛ 3 — УСТАВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА				
01. ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
47	01—1	За редовна дејност	850.000	
48	01—2	Лични примања на претседателот и судиите	1.063.000	
49	01—2	Трошоци за користење и одржување на работните простории	272.000	2.185.000
04. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
50	04—1	За набавка на опрема и адаптација на салите	96.000	96.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 47 до 50)				2.281.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			850.000	
За посебни намени			1.431.000	
ВКУПНО:				2.281.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 4 — МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ				
06 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ				
51	06	За редовна дејност	1.420.000	
52	06	Надоместок на академици	465.000	
53	06	За набавка на книги и списанија	290.000	
54	06	За студии и истражувања	240.000	
55	06	Трошоци за репрезентација	30.000	
56	06	Симпозиуми, советувања и собири во земјата	40.000	
57	06	Симпозиуми, советувања и собири во странство	80.000	
58	06	Откуп на уметнички дела	50.000	
59	06	Одржување научни собири	100.000	
60	06	Совет на академии	40.000	
61	06	За издавачка дејност	536.000	
62	06	Откуп на ракописи, архивска граѓа и микрофилмување на ретки и старопечатени книги	105.000	
63	06	Набавка на опрема	40.000	3.436.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции 51 до 63)				3.436.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			1.420.000	
За посебни намени			2.016.000	
ВКУПНО:			3.436.000	

РАЗДЕЛ 5 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
64	01—1	За редовна дејност	1.115.000	
65	01—2	Лични примања на именувани лица	290.000	
66	01—2	Лични примања на воените лица	432.000	
67	01—2	Материјални расходи на Советот за народна одбрана и Републичкиот штаб за цивилна заштита	15.000	
68	01—2	Трошоци за одржување на возила и средства за врски	34.000	
69	01—2	Трошоци за обука и набавка на филмови	215.000	
70	01—2	Партиципација за посебни задачи на народната одбрана	660.000	
71	01—2	За посебни намени	3.400.000	6.161.000
05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ				
72	05	Семинари, советувања и вежби	75.000	75.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 64 до 72)				6.236.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			1.115.000	
За посебни намени			5.121.000	
ВКУПНО:			6.236.000	

РАЗДЕЛ 6 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

01. ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
73	01—1	За редовна дејност	51.780.000	
74	01—2	Совет за безбедност на сообраќајот	172.500	
75	01—2	За посебни намени	20.268.000	72.220.500
04. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
76	04—1	За набавка на опрема	5.000.000	
77	04—1	За станови на работници во РСВР	1.500.000	6.500.000
05. ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ				
78	05	Трошоци за средното училиште за внатрешни работи	7.615.000	7.615.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 73 до 78)				86.335.500
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			51.780.000	
За посебни намени			34.555.500	
ВКУПНО:			86.335.500	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 7 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО				
01. ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
79	01—1	За редовна дејност	1.225.000	
80	01—2	Лични примања на именувани лица	370.000	
81	01—2	Надоместок на лицата за неоправдано поминато време во притвор и истражен затвор	400.000	
82	01—2	Надоместок за издршка на осудени и притворени лица во Републиката и надвор од неа и други трошоци	400.000	
83	01—2	Надоместок за комисији за правосудни испити и испити за судиите за прекршоци	80.000	
84	01—2	Трошоци за работа на Републичката комисија за условен отпуст	10.000	
85	01—2	Трошоци за преведување на документи на странски јазици во врска со меѓународната правна помош	20.000	
86	01—2	Надоместок за надворешни соработници	50.000	
87	01—2	Надоместок за ажурирање решавањето на заостанатите предмети во окружните судови, окружните стопански судови и окружните обвинителства	150.000	2.705.000
05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ				
88	05	Трошоци за стручни советувања	30.000	30.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 79 до 88)				2.735.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			1.225.000	
За посебни намени			1.510.000	
ВКУПНО:			2.735.000	
РАЗДЕЛ 8 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
89	01—1	За редовна дејност	1.115.000	
90	01—2	Лични примања на именувани лица	287.000	
91	01—2	Трошоци околу ревизијата на републичкото законодавство	30.000	1.432.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 89 до 91)				1.432.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			1.115.000	
За посебни намени			317.000	
ВКУПНО:			1.432.000	
РАЗДЕЛ 9 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
92	01—1	За редовна дејност	1.497.000	
93	01—2	Лични примања на именувани лица	364.000	
94	01—2	Материјални трошоци за Републичкиот фонд за стимулирање талентираноста на младите	50.000	
95	01—2	Трошоци за жири комисији и рецензии	7.000	
96	01—2	Финансирање на сојузни установи	85.000	2.003.000
05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ				
97	05	Учество во намиравањето на трошоците за школување на децата на нашите сонародници во странство	150.000	150.000
06 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ				
98	06	Сеизмолешка опсерваторија на Универзитетот во Скопје	814.000	
99	06	Совет за координација на научните дејности	100.000	
100	06	Педагошки совет	60.000	
101	06	Награди на ученици и студенти	45.000	1.019.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (поз. 92 до 101)				3.172.000

1	2	3	4	5
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
	За редовна дејност		1.497.000	
	За посебни намени		1.675.000	
	ВКУПНО:		3.172.000	

РАЗДЕЛ — 10 РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРА**01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ**

102	01—1	За редовна дејност	810.000	
103	01—2	Лични примања на именувани лица	188.000	
104	01—2	Трошоци за одржување на меморијални музеи	20.000	
105	01—2	Учество во финансирањето на сојузни установи	181.000	1.199.000

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ

106	04—1	За адаптација на простории во националната библиотека „Климент Охридски“	1.460.000	1.460.000
-----	------	--	-----------	-----------

07 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ

107	07	Архив на Македонија	785.000	
108	07	Ансамбл на народни игри и песни „Танец“	450.000	
109	07	Национална библиотека „Климент Охридски“	2.300.000	
110	07	Републички завод за заштита на спомениците на културата	528.000	
111	07	Македонска кинотека	250.000	
112	07	Специјализации и усовршување во странство	350.000	
113	07	Трошоци за микрофилмување на историска граѓа	350.000	
114	07	Награди „11 Октомври“	174.500	
115	07	Награди „Климент Охридски“	102.500	
116	07	Награди „Мито Хадивасилев-Јасмин“	23.700	
117	07	Музеј на словенската писменост	100.000	
118	07	Поддржување на програмата на кинематографијата	450.000	
119	07	Поддржување на програмата за издавање на дела од светските класици	625.000	6.488.700
ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции 102 до 119)				9.147.700

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	810.000
За посебни намени	8.337.700
ВКУПНО:	9.147.700

РАЗДЕЛ 11 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ**01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ**

120	01—1	За редовна дејност	1.095.000	
121	01—2	Лични примања на именувани лица	194.000	
122	01—2	Трошоци за издавање публикации на странски јазици	1.150.000	
123	01—2	Трошоци за одделни радиотелевизиски емисии и програми за странство и народностите	2.000.000	
124	01—2	Трошоци за испраќање на македонски печат и книги во странство	1.000.000	
125	01—2	Трошоци за пречек на странски и домашни гости и делегати	100.000	
126	01—2	Трошоци за набавка и испраќање на грамофонски плочи и магнетофонски ленти во странство, фото изложби, колор-слајдови, документарни филмови, носии, музички инструменти, снимање на колор филмови и испраќање на истите во странство	200.000	
127	01—2	Трошоци за набавка на книги, списанија и весници за документација	210.000	
128	01—2	Трошоци за фотолaborаториски материјали	30.000	
129	01—2	Трошоци за гостување на деца од источноевропските земји	55.000	
130	01—2	Трошоци за престој на видни сонародници во СРМ	20.000	
131	01—2	Трошоци за посети на странски новинари, аташеа за печат и култура и специјализации	80.000	
132	01—2	Трошоци за информативни и културно-забавни дејности и меѓу нашите работници на привремена работа во странство	1.000.000	
133	01—2	Трошоци за издавање на списанието „Македонска ревија“	200.000	7.334.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции 120 до 133)				7.334.000

1	2	3	4	5
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
	За редовна дејност		1.095.000	
	За посебни намени		6.239.000	
	ВКУПНО:		7.334.000	
РАЗДЕЛ 12 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
134	01—1	За редовна дејност	2.017.000	
135	01—2	Лични примања на именувани лица	550.000	
136	01—2	Надоместок за второстепени комисији	120.000	
137	01—2	Спроведување на Законот за социјална заштита, Резолуцијата за социјална заштита и други задачи од општ интерес на Републиката	600.000	
138	01—2	Трошоци за спроведување на Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во СР Македонија	2.640.000	5.927.000
08 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ				
139	08	Трошоци за стручно оспособување на учесниците во НОВ и деца на паднатите и умрените борци	100.000	
140	08	Социјални помошти на повратниците	3.000.000	
141	08	Надоместок за Меѓународниот детски фонд	240.000	
142	08	Трошоци за транспорт на храна од меѓународната помош и соработка со меѓународни организации	400.000	
143	08	Финансирање на одделни облици на инвалидска заштита	24.000.000	
144	08	Други инвалидски додатоци	2.000.000	
145	08	Материјално обезбедување на учесниците во НОВ	4.560.000	34.300.000
09 — ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
146	09	Набавка на изотопи	40.000	
147	09	Трошоци за анализи и супер анализи	15.000	
148	09	Болнички трошоци за лекување на душевно болни	2.500.000	
149	09	Трошоци за задолжителна превентивна здравствена заштита	3.448.000	
150	09	Трошоци за задолжителни видови на здравствена заштита на населението	18.000.000	
151	09	Трошоци за здравствена заштита на странци	60.000	
152	09	Трошоци за здравствена заштита на учесниците во НОВ	10.000.000	
153	09	Партиципација во спроведувањето на Акционата програма за намалување на смртноста на доепчињата и малите деца	3.450.000	
154	09	Финансирање на програмата за инвестициони вложувања во здравството	12.000.000	49.513.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 134 до 154)				89.740.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
	За редовна дејност		2.017.000	
	За посебни намени		87.723.000	
	ВКУПНО:		89.740.000	
РАЗДЕЛ 13 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
155	01—1	За редовна дејност	1.491.000	
156	01—2	Лични примања за именувани лица	588.000	2.079.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 155 до 156)				2.079.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
	За редовна дејност		1.491.000	
	За посебни намени		588.000	
	ВКУПНО:		2.079.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 14 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
157	01—1	За редовна дејност	3.630.000	
158	01—2	Лични примања на именувани лица	691.000	
159	01—2	За студии на републичките органи	4.000.000	
160	01—2	Надоместок за неправилно одземени имоти на колонисти и сточни поседи	300.000	
161	01—2	Средства за поставување на нови работници во републичките органи	1.000.000	
162	01—2	Средства за финансирање на сојузни организации и сојузи	1.000.000	
163	01—2	Надоместок за покривање на трошоците на Службата на општествено книговодство	500.000	11.121.000
08 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ				
164	08	Надоместок на социјалното осигурување за исплата на илинденски и пензии признаени според републички прописи	6.709.000	6.709.000
12 — ПРИДОНЕС НА БУЏЕТИТЕ НА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ				
165	12	Придонес за намирување на потребите на Федерацијата	1.139.386.000	1.139.386.000
14 — ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА				
14—1 ОПШТИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА				
166	14—1	Берово	4.901.000	
167	14—1	Битола	15.483.000	
168	14—1	Мак. Брод	6.376.000	
169	14—1	Валандово	1.752.000	
170	14—1	Виница	4.603.000	
171	14—1	Гевгелија	5.070.000	
172	14—1	Гостивар	19.524.000	
173	14—1	Дебар	5.859.000	
174	14—1	Делчево	5.909.000	
175	14—1	Демир Хисар	5.586.000	
176	14—1	Кавадарци	5.696.000	
177	14—1	Кичево	10.011.000	
178	14—1	Кочани	7.366.000	
179	14—1	Кратово	5.699.000	
180	14—1	Кр. Паланка	7.875.000	
181	14—1	Крушево	4.013.000	
182	14—1	Куманово	22.241.000	
183	14—1	Неготино	3.983.000	
184	14—1	Охрид	9.904.000	
185	14—1	Прилеп	15.876.000	
186	14—1	Пробиштип	2.644.000	
187	14—1	Радовиш	6.503.000	
188	14—1	Ресен	5.171.000	
189	14—1	Св. Николе	5.669.000	
190	14—1	Скопје	57.098.000	
191	14—1	Струга	12.672.000	
192	14—1	Струмица	10.756.000	
193	14—1	Тетово	31.918.000	
194	14—1	Т. Велес	9.755.000	
195	14—1	Штип	5.527.000	315.440.000
14—2 НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА				
196	14—2	Берово	1.596.000	
197	14—2	Битола	5.690.000	
198	14—2	Брод	694.000	
199	14—2	Валандово	733.000	
200	14—2	Виница	757.000	
201	14—2	Гевгелија	4.191.000	
202	14—2	Гостивар	3.301.000	
203	14—2	Дебар	1.411.000	
204	14—2	Делчево	1.877.000	
205	14—2	Демир Хисар	670.000	
206	14—2	Кавадарци	1.574.000	
207	14—2	Кичево	2.346.000	
208	14—2	Кочани	1.724.000	
209	14—2	Кратово	1.063.000	
210	14—2	Кр. Паланка	2.126.000	

1	2	3	4	5
211	14—2	Крушево	723.000	
212	14—2	Куманово	3.833.000	
213	14—2	Неготино	1.123.000	
214	14—2	Охрид	3.468.000	
215	14—2	Прилеп	3.846.000	
216	14—2	Пробиштип	764.000	
217	14—2	Радовиш	1.335.000	
218	14—2	Ресен	1.940.000	
219	14—2	Св. Николе	1.276.000	
220	14—2	Скопје	30.375.000	
221	14—2	Струга	2.946.000	
222	14—2	Струмица	3.409.000	
223	14—2	Тетово	3.293.000	
224	14—2	Т. Велес	3.886.000	
225	14—2	Штип	2.909.000	94.879.000
226	14—2	Дополнителни средства на самоуправната интересна заедница за насочено образование	85.853.000	
227	14—2	Дополнителни средства на Републичката самоуправни интересна заедница за култура	15.368.000	
228	14—2	Дополнителни средства на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита	5.785.000	
229	14—2	Дополнителни средства на Републичката самоуправни интересна заедница за физичка култура	884.000	107.890.000
16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО				
230	16—2	Надоместок за повластици во јавниот сообраќај според републички прописи	7.000.000	
231	16—2	За реализација на програмата за Републичкиот фонд за патишта	20.000.000	
232	16—2	За реализација на програмата за Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството	10.000.000	37.000.000
17 — ТЕКОВНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА И ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ				
233	17—1	Средства распоредени во тековната буџетска резерва	5.400.000	
234	17—2	Обврски од поранешни години	2.627.000	
235	17—2	Обврски по користен заем од Федерацијата	6.500.000	14.527.000
18 — КРЕДИТИ, ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА				
236	18—4	Издвојување во резервниот фонд на СР Македонија	6.360.000	
237	18—5	За отплата на ануитети по користени кредити	2.064.000	8.424.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиција 157 до 237)				1.735.376.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			3.630.000	
За посебни намени			1.731.746.000	
ВКУПНО:			1.735.376.000	
РАЗДЕЛ 15 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
238	01—1	За редовна дејност	3.389.000	
239	01—2	Лични примања на именувани лица	1.350.000	
240	01—2	Трошоци за користење и одржување на работни простории	500.000	
241	01—2	Надоместок за надворешни соработници	30.000	
242	01—2	Трошоци за изработка на студии	20.000	
243	01—2	Трошоци за лабораториско испитување на квалитетот на стоките во индустријата	30.000	
244	01—2	Трошоци за испитување на материјали, конструкции и опрема во градежната индустрија	20.000	
245	01—2	Специјализации и стручни усовршувања	30.000	
246	01—2	Трошоци за приеми и пречеци	10.000	
247	01—2	За други посебни намени	830.000	6.209.000

1	2	3	4	5
16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО				
248	16—2	Надоместок на аеродромски и воздухопловни претпријатија	130.000	130.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (поз. 238 до 248)				6.339.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			3.389.000	
За посебни намени			2.950.000	
ВКУПНО:			6.339.000	
РАЗДЕЛ 16 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
249	01—1	За редовна дејност	2.359.000	
250	01—2	Лични примања на именувани лица	560.000	
251	01—2	Трошоци за стручни испити од областа на земјоделството, шумарството и ветеринарството	10.000	
252	01—2	Надоместок за уништување на штетен дивеч	80.000	
253	01—2	Трошоци на Комисијата за интегрална бонификација на реката Вардар	70.000	3.079.000
04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
254	04—1	За изградба и опремување на одделение за радијална хигиена	530.000	530.000
16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО				
255	16—2	Довршување на потсистемот за градобијна заштита во Петровец	1.000.000	
256	16—2	Премии за млеко	13.000.000	
257	16—2	За инвентаризација на лозјата, извршување на законските прописи и финансирање на превентивата во областа на земјоделството, шумарството, ветеринарството и меѓународни обврски	830.000	
258	16—2	Интервенции за меѓународни водостопански проблеми	350.000	
259	16—2	За заеднички основи за проширена репродукција во земјоделството	15.000.000	
260	16—2	За финансирање на националните паркови	250.000	
261	16—2	Финансирање на Програмата за унапредување на индивидуалното земјоделство	12.250.000	
262	16—2	Финансирање на водостопанската програма	11.475.000	
263	16—2	Спомен шума „Гоце Делчев“	1.500.000	55.655.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 249 до 263)				59.264.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			2.359.000	
За посебни намени			56.905.000	
ВКУПНО:			59.264.000	
РАЗДЕЛ 17 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
264	01—1	За редовна дејност	1.000.000	
265	01—2	Лични примања на именувани лица	362.000	
266	01—2	Учество на меѓународни трговски преговори	30.000	
267	01—2	Специјализации, студиски патувања, симпозиуми и семинари во земјата и во странство	60.000	1.452.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 264 до 267)				1.452.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			1.000.000	
За посебни намени			452.000	
ВКУПНО:			1.452.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 18 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
268	01—1	За редовна дејност	2.600.000	
269	01—2	Лични примања на именувани лица	460.000	
270	01—2	Трошоци за меѓурејублички советувања и советувања во странство	10.000	
271	01—2	Елаборати и студии за подолгорочен развoтoк на одделни области и дејности	70.000	3.140.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиција 268 до 271)				3.140.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	2.600.000
За посебни намени	540.000
ВКУПНО:	3.140.000

РАЗДЕЛ 19 — ГЛАВЕН ШТАБ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
272	01—1	За редовна дејност	897.000	
273	01—2	Лични примања на именувани лица	145.000	
274	01—2	Лични примања на воени лица	1.392.000	
275	01—2	Лични и материјални расходи на Центарот за обука	527.000	
276	01—2	За посебни намени на Центарот за обука	400.000	
277	01—2	Материјални расходи за зонски штабови	253.000	
278	01—2	Трошоци за одржување на моторни возила	72.000	3.686.000
04. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
279	04—1	За уредување на магацински простор	10.000	
280	04—1	За уредување на територијата за потребите на територијалната одбрана	300.000	
281	04—1	За адаптација, уредување и опремување на Центарот за обука	2.123.000	2.433.000
05. ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ				
282	05	Стручна обука	900.000	900.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиција 272 до 282)				7.019.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	897.000
За посебни намени	6.122.000
ВКУПНО:	7.019.000

РАЗДЕЛ 20 — КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
283	01—1	За редовна дејност	570.000	
284	01—2	Лични примања на именувани лица	200.000	
285	01—2	Општа рејубличка туристичка пропаганда	418.000	
286	01—2	Патни и дневни трошоци на меѓудржавни комисији и други трошоци	35.000	1.223.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 283 до 286)				1.223.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	570.000
За посебни намени	653.000
ВКУПНО:	1.223.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 21 — КОМИТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
287	01—1	За редовна дејност	800.000	
288	01—2	Лични примања на именувани лица	300.000	
289	01—2	Трошоци за советувања и семинари	20.000	
290	01—2	Учество во финансирањето на Програмата за спортска медицина	200.000	1.320.000
03. ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИТЕ				
291	03	Средства за активност на физкултурните и спортските организации	1.353.000	
292	03	Учество на светски првенства и меѓународни натпревари	15.000	
293	03	Средства за соработка во ИНДОК службата	15.000	1.383.000
04. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
294	04—1	Инвестиционо одржување на зградата	20.000	20.000
05. ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ				
295	05	Трошоци за комисии	3.000	3.000
06. НАУЧНА ДЕЈНОСТ				
296	06	Трошоци за изучување на националната историја за физичка култура	30.000	30.000
07. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ				
297	07	Издавачка дејност	15.000	15.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиција 287 до 297)				2.771.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			800.000	
За посебни намени			1.971.000	
ВКУПНО:			2.771.000	
РАЗДЕЛ 22 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, СТАНБЕНИ И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
298	01—1	За редовна дејност	915.000	
299	01—2	Лични примања на именувани лица	350.000	
300	01—2	Трошоци за советувања и симпозиуми во земјата и во странство	100.000	
301	01—2	Средства за комисии — давање мислења за локации	20.000	
302	01—2	Надворешни соработници	50.000	1.435.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции 298 до 302)				1.435.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			915.000	
За посебни намени			520.000	
ВКУПНО:			1.435.000	
РАЗДЕЛ 23 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
303	01—1	За редовна дејност	620.000	
304	01—2	Лични примања на именувани лица	270.000	890.000
04. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
305	04—1	За набавка на опрема	40.000	40.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции 303 до 305)				930.000

1	2	3	4	5
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
		За редовна дејност	620.000	
		За посебни намени	310.000	
		ВКУПНО:	930.000	
РАЗДЕЛ 24 — РЕПУБЛИЧКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
306	01—1	За редовна дејност	8.400.000	
307	01—2	Лични примања на именувани лица	100.000	
308	01—2	Средства за пресметување — валоризација на катастарскиот приход	605.000	
309	01—2	Средства за авионско снимање на земјиштето	400.000	9.505.000
04. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
310	04—1	Средства за набавка на опрема	350.000	
311	04—3	Средства за отплата на обврски од поранешни години	377.000	727.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции 306 до 311)				10.232.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
		За редовна дејност	8.400.000	
		За посебни намени	1.832.000	
		ВКУПНО:	10.232.000	
РАЗДЕЛ 25 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
312	01—1	За редовна дејност	360.000	
313	01—2	Лични примања на именувани лица	250.000	610.000
07 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ				
314	07	Семинар за Македонски јазик, литература и култура	700.000	
315	07	Пен-клуб, Гркалезна маса	600.000	
316	07	Средства за одделни активности	1.780.000	3.080.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 312 до 316)				3.690.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
		За редовна дејност	610.000	
		За посебни намени	3.080.000	
		ВКУПНО:	3.690.000	
РАЗДЕЛ 26 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШКОЛСТВОТО				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
317	01—1	За редовна дејност	402.500	
318	01—2	Лични примања на именувани лица	62.500	
319	01—2	Вршење на просветно-педагошка служба од надворешни соработници	15.000	
320	01—2	Наставни планови и програми	150.000	
321	01—2	Нормативи за опрема и наставни средства	25.000	
322	01—2	Реализација на новата наставна програма по математика во основните училишта	28.750	
313	01—2	Истражување на одделни воспитно-образовни проблеми	25.000	708.750
07 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ				
324	07	Вреднување на воспитно-образовна работа	7.500	
325	07	Перманентно усовршување	25.000	
326	07	Издавачка дејност	10.000	
327	07	Награди на ученици	1.250	43.750
ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 317 до 327)				752.500

1	2	3	4	5
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
	За редовна дејност		402.500	
	За посебни намени		350.000	
		ВКУПНО:	752.500	

РАЗДЕЛ 27 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ**

328	01—1	За редовна дејност	7.580.000	
329	01—2	Лични примања на именувани лица	180.000	
330	01—2	Шифрант — надворешен соработник	6.000	
331	01—2	Трошоци за анкетни испитувања	900.000	
332	01—2	Набавка на холерит картици	35.000	
333	01—2	Статистички истражувања од интерес на СРМ	100.000	
334	01—2	Процена на приносите	180.000	
335	01—2	Ревизија на статистичкиот катастар	10.000	
336	01—2	Попис на училишен простор	150.000	
337	01—2	Пробен попис на земјоделството	30.000	
338	01—2	Попис на магацински капацитети	8.500	9.179.500

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ

339	04—1	Инвестиционо одржување на зградата	60.000	
340	04—1	Набавка на електронска опрема	520.000	580.000

05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ

341	05	Трошоци за школување	40.000	40.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиција 328 до 341)				9.799.500

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	7.580.000	
За посебни намени	2.219.500	
ВКУПНО:	9.799.500	

РАЗДЕЛ 28 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА**01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ**

342	01—1	За редовна дејност	500.000	
343	01—2	Лични примања на именувани лица	220.000	
344	01—2	Трошоци за редовно школување, специјализации и студиски престој на страни граѓани во Македонија	130.000	
345	01—2	Трошоци за проширена техничка помош, соработка, консултации, семинари и партиципација	405.000	
346	01—2	Трошоци за реципрочитетни обврски и учество на членови во мешовити комисии	305.000	1.560.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции 342 до 346)				1.560.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	500.000	
За посебни намени	1.060.000	
ВКУПНО:	1.560.000	

РАЗДЕЛ 29 — РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД**01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ**

347	01—1	За редовна дејност	3.350.000	
348	01—2	Лични примања на именувани лица	120.000	
349	01—2	Надоместок за метеоролошки и хидрометеоролошки набљудувања	600.000	
350	01—2	Хидролошки мерења	130.000	
351	01—2	Метеоролошки мерења	30.000	
352	01—2	Одржување хидролошки и метеоролошки станици	80.000	
353	01—2	Надоместок на трошоците за објектот „Солунска Глава“	170.000	
354	01—2	Испитување квалитетот на водите	100.000	6.580.000

1	2	3	4	5
04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
355	04—1	Средства за изградба на зградата	4.000.000	
356	04—1	За набавка на хидрометеоролошка опрема и инструменти	300.000	4.300.000
05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ				
357	05	Трошоци за школување	80.000	80.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 347 до 357)				10.960.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			3.350.000	
За посебни намени			5.610.000	
ВКУПНО:			10.960.000	
РАЗДЕЛ 30 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
358	01—1	За редовна дејност	130.000	130.000
03 — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИТЕ				
359	03	Помош на верските организации	2.552.000	2.552.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиција 358 до 359)				2.682.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			130.000	
За посебни намени			2.552.000	
ВКУПНО:			2.682.000	
РАЗДЕЛ 31 — ВРХОВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
360	01—1	За редовна дејност	1.427.000	
361	01—2	Надоместок на личниот доход на судиите	2.022.000	
362	01—2	Надоместок за одвоен живот	24.000	
363	01—2	Изготвување билтен и судска збирка	20.000	
364	01—2	Надоместок на сведетели и вешти лица	20.000	3.513.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции 360 до 364)				3.513.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			1.427.000	
За посебни намени			2.086.000	
ВКУПНО:			3.513.000	
РАЗДЕЛ 32 — ВИШИ СТОПАНСКИ СУД — СКОПЈЕ				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
365	01—1	За редовна дејност	423.000	
366	01—2	Надоместок на личниот доход на судиите	840.000	
367	01—2	Надоместок за судии поротници и стопански престапи	35.000	1.298.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции 365 до 367)				1.298.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			423.000	
За посебни намени			875.000	
ВКУПНО:			1.298.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 33 — РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
368	01—1	За редовна дејност	310.000	
369	01—2	Надоместок на личниот доход на републичкиот јавен обвинител и на замениците на републичкиот јавен обвинител	969.000	1.279.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 368 до 369)				1.279.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			310.000	
За посебни намени			969.000	
ВКУПНО:				1.279.000
РАЗДЕЛ 34 — РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
370	01—1	За редовна дејност	208.000	
371	01—2	Надоместок на личниот доход на републичкиот јавен правобранител и на замениците на републичкиот јавен правобранител	421.000	629.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции 370 до 371)				629.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			208.000	
За посебни намени			421.000	
ВКУПНО:				629.000
РАЗДЕЛ 35 — ОКРУЖНИ СУДОВИ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
1. Окружен суд — Битола				
372	01—1	За редовна дејност	1.450.000	
373	01—2	Надоместок на личниот доход на судиите	1.710.000	
374	01—2	Дневници на судии-поротници, сведоци и вешти лица	200.000	
375	01—2	Надоместок за дежурства	105.000	3.465.000
Сè (позиции 372 до 375)				3.465.000
2. Окружен суд — Скопје				
376	01—1	За редовна дејност	4.933.000	
377	01—2	Надоместок на личниот доход на судиите	4.062.000	
378	01—2	Надоместок на судии-поротници, сведоци и вешти лица	1.790.000	
379	01—2	Надоместок за дежурства	262.000	
380	01—2	Надоместок за отоплување	400.000	
381	01—2	За приклучок на парното греење	350.000	
382	01—2	Одржување на судската зграда	1.161.000	12.958.000
Сè (позиции 376 до 382)				12.958.000
3. Окружен суд — Штип				
383	01—1	За редовна дејност	916.000	
384	01—2	Надоместок на личниот доход на судиите	843.000	
385	01—2	Надоместок за дежурства	70.000	
386	01—2	Дневници на судии, поротници, сведоци и вешти лица	200.000	
387	01—2	Заедничко отоплување и вода	55.000	2.084.000
Сè (позиции 383 до 387)				2.084.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 372 до 387)				18.507.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			7.229.000	
За посебни намени			11.208.000	
ВКУПНО:				18.507.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 36 — ОКРУЖНИ СТОПАНСКИ СУДОВИ				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
1. Округен стопански суд — Битола				
388	01—1	За редовна дејност	656.000	
389	01—2	Надоместок на личниот доход на судиите	413.000	
390	01—2	Надоместок за повремени судии, стопански престапи и сте- чаи	30.000	1.099.000
Сè (позиции 388 до 390)				1.099.000
2. Округен стопански суд — Скопје				
391	01—1	За редовна дејност	3.414.000	
392	01—2	Надоместок на личниот доход на судиите	1.850.000	
393	01—2	Надоместок за повремени судии, стопански престапи и сте- чаи	100.000	5.364.000
Сè (позиции 391 до 393)				5.364.000
3. Округен стопански суд — Штип				
394	01—1	За редовна дејност	729.000	
395	01—2	Надоместок на личен доход на судиите	370.000	
396	01—2	Надоместок за повремени судии, стопански престапи и сте- чаи	25.000	1.124.000
Сè (позиции 394 до 396)				1.124.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 388 до 396)				7.587.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	4.799.000
За посебни намени	2.788.000
ВКУПНО:	7.587.000

РАЗДЕЛ 37 — ОКРУЖНИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА**01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ****1. Округно јавно обвинителство — Битола**

397	01—1	За редовна дејност	329.000	
398	01—2	Надоместок на личниот доход на јавниот обвинител и за- мениците	674.000	
399	01—2	Надоместок за дежурства	51.000	1.054.000
Сè (позиции 397 до 399)				1.054.000

2. Округно јавно обвинителство — Скопје

400	01—1	За редовна дејност	848.000	
401	01—2	Надоместок на личниот доход на јавниот обвинител и за- мениците	1.389.000	
402	01—2	Надоместок за дежурства	100.000	2.337.000
Сè (позиции 400 до 402)				2.337.000

3. Округно јавно обвинителство — Штип

403	01—1	За редовна дејност	267.000	
404	01—2	Надоместок на личниот доход на јавниот обвинител и за- мениците	368.000	
405	01—2	Надоместок за дежурства	35.000	670.000
Сè (позиции 403 до 405)				670.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 397 до 405)				4.061.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	1.444.000
За посебни намени	2.617.000
ВКУПНО:	4.061.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 38 — РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ				
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
406	01—1	За редовна дејност	540.000	
407	01—2	Надоместок на личниот доход на судиите	692.000	
408	01—2	За набавка на обрасци	15.000	1.247.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 406 до 408)				1.247.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	540.000	
За посебни намени	707.000	
ВКУПНО:	1.247.000	

РАЗДЕЛ 39 — КАЗНЕНО-ПОПРАВТЕЛЕН ДОМ — ИДРИЗОВО**08 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ**

409	08	За редовна дејност	3.700.000	
410	08	За посебни намени	4.632.000	8.332.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 409 до 410)				8.332.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	3.700.000	
За посебни намени	4.632.000	
ВКУПНО:	8.332.000	

РАЗДЕЛ 40 — ВОСПИТНО-ПОПРАВТЕЛЕН ДОМ — ТЕТОВО**08 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ**

411	08	За редовна дејност	1.294.000	
412	08	За посебни намени	641.000	1.921.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции 411 до 412)				1.921.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	1.294.000	
За посебни намени	641.000	
ВКУПНО:	1.935.000	

РАЗДЕЛ 41 — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**03 — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Дотација на централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија

413	03	Финансирање на програмата за работа на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија	7.332.000	
414	03	VI — Конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија	1.000.000	
415	03	Набавка на опрема	300.000	

Дотација на Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија

416	03	Финансирање на Програмата за работа на Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија	4.160.000	
417	03	Финансирање на активности за собраниски избори	1.200.000	
418	03	Дотација на весникот „Нова Македонија“	8.079.000	
419	03	Дотација на весникот „Флака е влазними“	3.450.000	
420	03	Дотација на весникот „Бирлик“	2.425.800	
421	03	Дотација на весникот „Остен“	900.000	
422	03	Дотација на билтенот на општествено-политичките организации на СР Македонија	301.600	

1	2	3	4	5
423	03	Дотација за останатата издавачка дејност	3.052.400	
424	03	Финансирање на програмата за работа на општествените организации, друштва, здруженија и сојузи	5.322.000	
		Дотација на Републичката конференција на Сојузот на младината на Македонија		
425	03	Финансирање на програмата за работа на Републичката конференција на Сојузот на младината на Македонија	1.654.000	
426	03	Прослава на денот на младоста	700.000	
427	03	Конгрес на младината	250.000	
428	03	Дотација на весникот „Млад Борец“	1.341.000	
		Дотација на Сојузот на здруженијата на борците на Народно-ослободителната војна	1.592.000	
429	03	Финансирање на програмата за работа на сојузот		
		Дотација на Републичката конференција на Сојузот на резервните старешини		
430	03	Финансирање на програмата за работа на конференцијата	666.000	
		Дотација на претседателството на конференцијата на Сојузот на студентите на Македонија		
431	03	Финансирање на програмата за работа на претседателството	313.000	
432	03	Дотација на весникот „Студентски збор“	922.000	
		Дотација на конференцијата за општествена активност на жените од Македонија		
433	03	Финансирање на програмата на конференцијата	268.000	
		Дотација на Матицата на иселениците од Македонија		
434	03	Финансирање на програмата на Матицата	680.000	
435	03	Дотација на списанието „Македонија“	867.000	
		Св 03		46.775.800
		Вкупно раздел 41 (позиции 413 до 435)		46.775.800

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност
За посебни намени

ВКУПНО: 46.775.800

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 20**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

ПРЕГЛЕД

на приходите што ги остваруваат републичките органи од вршењето на технички, сметководствени, административни и слични услуги на други органи и организации

Ред. број	О Р Г А Н	Износ во динари
1.	Републичка геодетска управа	1.100.000
2.	Републички хидрометеоролошки завод	900.000
3.	Републички завод за статистика	250.000
4.	Републички завод за техничка соработка	250.000
	ВКУПНО:	2.500.000

98.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО**

Се прогласува Законот за организирање на дејност за унапредување на образованието и воспитувањето,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија, го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 29 март 1974 година.

Број 03-774
30 март 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО

И. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува дејноста за унапредување на образованието и воспитувањето во установите за предучилишно воспитување, основните училишта, училиштата и другите форми на средно образование и ученичките домови (во натамошниот текст: установи за образование и воспитување), како и нејзината организација.

Член 2

Со дејноста за унапредување на образованието и воспитувањето се унапредува, проучува и развива системот и организацијата на образованието и воспитувањето, се програмираат образовно-воспитните содржини и услови за нивна реализација и се усовршуваат кадрите во областа на образованието и воспитувањето.

За остварување на задачите од претходниот став, дејноста за унапредување на образованието и воспитувањето опфаќа:

1. систематско следење и проучување работата на установите за образование и воспитување и другите образовно-воспитни форми и предлагање на мерки за нивно унапредување и развој;

2. следење, проучување и вреднување на промените во системот и организацијата на образованието и воспитувањето, образовно-воспитната технологија, методите и формите на работа и внесување на иновации во системот, организацијата, содржините, методите и средствата за изведуваче на образовно-воспитната работа;

3. проучување и утврдување на методологијата за изработка и следење на наставните планови и програми и програми за воспитна работа и изработка на предлози за донесување на тие планови и програми;

4. изработка на методски упатства за реализација на наставните планови и програми и воспитните програми и систематско следење на реализацијата на тие планови и програми;

5. проучување на условите за остварување на наставните планови и програми и воспитните програми (кадри, простор, опрема, учила, учебници) и на нивната педагошка ефикасност;

6. експериментална проверка на новите содржини, методи, форми и средства во образовно-воспитната работа;

7. проучување на системот и организацијата за усовршување на кадрите во образованието и воспитувањето и перманентно општествено, идеолошко, стручно и педагошко усовршување на тие кадри;

8. проучување на системот на вреднување на работата и резултатите од работата на установите за образование и воспитување;

9. информативна, документациона и издавачка дејност по прашањата за унапредување и развој на образованието и воспитувањето.

Член 3

Дејноста за унапредување на образованието и воспитувањето се остварува во:

— специјализирани стручни, научни и други установи и организации за унапредување, проучување и развој на образованието и воспитувањето;

— установите за образование и воспитување и нивните асоцијации;

— други заинтересирани организации.

Установите и организациите од претходниот став сочинуваат единствен систем на дејност за унапредување на образованието и воспитувањето во Републиката.

II. ЗАВОДИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО

Член 4

Посебните специјализирани установи (заводи) за унапредување на образованието и воспитувањето се:

— заводите за унапредување на претшколското и основното образование и воспитување и

— Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето.

Член 5

Заводите за унапредување на претшколското и основното образование и воспитување ја вршат дејноста на унапредувањето на образованието и воспитувањето определени со овој закон, а особено:

1. ја следат, анализираат и проучуваат работата на установите за претшколско и основно образование и воспитување на подрачјето за кое се основани и предлагаат мерки за унапредување на образовно-воспитниот процес и им укажуваат стручна помош на училиштата;

2. вршат педагошки увид во остварувањето на наставните планови и програми, и програмите за воспитната работа и други форми на образование и воспитување во установите за предучилишно и основно образование и воспитување;

3. на установите за образование им помагаат во применувањето на најновите достигнувања на науката, техниката и технологијата во образовната и воспитната работа;

4. го организираат стручното и педагошкото усовршување на кадрите во установите за предучилишно и основно образование и воспитување;

5. работат на вреднувањето на работите и резултатите што ги постигнуваат установите за предучилишно и основно образование и воспитување како основ за здобивање на доход и негова распределба.

Член 6

Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето ја врши дејноста на унапредувањето на образованието и воспитувањето од член 2 на овој закон, а особено:

1. ги следи и проучува појавите и проблемите во остварувањето целите и задачите на образованието и воспитувањето и во соработка со установите за образование и воспитување и со заводите за унапредување на предучилишното и основното образование и воспитување и со другите заинтересирани органи и организации на здружениот труд предлага мерки за развој и унапредување;

2. ги изработува предлозите на основите на наставните планови и програми и програмите на воспитната работа, ги разработува тие основи и се грижи за остварувањето на донесените наставни планови и програми и програмите на воспитната работа;

3. ги проучува условите за остварување на наставните планови и програми и програмите на воспитната работа, изработува методски упатства, нормативи и стандарди (кадар, простор, опрема, учила, учебници и др.) за нивната реализација;

4. го следи, анализира и проучува работењето на установите за средно образование, предлага мерки за унапредување на образовно-воспитниот процес и им укажува стручна помош на установите за средно образование;

5. ги следи и проучува учебниците, прирачниците и другите наставни средства и дава предлози за нивната примена и усовршување;

6. врши педагошки увид во спроведувањето на наставната и воспитната работа, укажува стручна помош и дава предлози за остварување на наставните планови и програми и програмите на воспитната работа;

7. врши експериментална проверка на новите содржини, методи, форми и средства за образовно-воспитната работа;

8. го разработува системот за усовршување на кадрите во образованието и воспитувањето и со установите за образование и воспитување ја организира неговата реализација (организирање на курсеви, семинари, симпозиуми, стручни патувања, размена на кадри, издавачка дејност, информативна дејност, педагошка документација и др.);

9. го разработува системот на оценување и унапредувањето на учениците и работи на неговото усовршување;

10. ги следи и проучува промените во системот и организацијата на сите степени на образованието и воспитувањето и настојува позитивните резултати од тие промени да се користат во системот и организацијата на образованието и воспитувањето;

11. ги следи и проучува факторите што влијаат врз образованието и воспитувањето и работи на меѓусебно поврзување и усогласување на нивните позитивни влијанија врз образовно-воспитниот процес;

12. ги следи и проучува резултатите и достигнувањата во областа на педагошката теорија и практика заради унапредување на образовно-воспитната технологија и внесување на иновации во методите, обличите и средствата за изведување на образовно-воспитната работа;

13. го проучува системот на вреднување на работата и резултатите што ги постигнуваат установите за образование и воспитување како основ за добивање со доход и негова распределба.

Член 7

Заводите за унапредување на предучилишното и основното образование и воспитувањето и Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето (заводи) се самостојни и самоуправни организации на здружен труд.

Член 8

Дејноста на заводите е од посебен општествен интерес.

Член 9

Заводите ги основаат општините и Републиката.

Општината, во рамките на своите права и должности, е должна сама или заедно со други општини да го обезбеди вршењето на дејноста за унапредување на предучилишното и задолжителното основно образование и воспитување.

Член 10

Завод може да се основе ако се обезбедени потребните услови за нормална и успешна работа на заводот, а особено:

- ако постојат соодветни простории;
- ако е обезбеден доволен број стручни работници што ги исполнуваат условите пропишани со овој закон за опфаќање на сите наставно-воспитни подрачја;
- ако има потребна опрема и стручна и научна библиотека;
- ако се обезбедени потребните средства за финансирање дејноста на заводот.

Кога основач на заводот е општината, за исполнетоста на условите од претходниот член, мислење дава Републичкиот секретаријат за образование и наука.

Член 11

Заводите имаат статут со кој поблиску се определуваат задачите, организацијата на заводот, содржината и начинот на работа на самоуправните органи и нивниот состав и се уредуваат други прашања од значење за работата на заводот.

На деловите од статутот кои се однесуваат на задачите на заводот, самоуправувањето, условите и постапката за именување на индивидуалниот ра-

ботоводен орган (директорот) на заводот и условите што треба да ги исполнуваат стручните работници во заводот, согласност дава основачот на заводот.

Член 12

Работата на заводите е јавна и тие се должни да ја информираат јавноста за својата работа.

Со статутот на Заводот се определуваат начинот и формите на информирањето на јавноста.

Член 13

Заводите својата дејност ја вршат според утврдена програма за унапредување на образованието и воспитувањето.

Програмата за заводот се утврдува по прибавено мислење од основачот, заедниците на образованието, другите заводи, установите за образование и воспитување и другите заинтересирани органи и организации.

Член 14

За остварување на својата програма заводите соработуваат со заедниците на образованието, високошколските и другите установи за образование и воспитување, со научните установи, како и со организациите на здружен труд и другите заинтересирани органи и организации.

Член 15

За разгледување работата на установите за образование и воспитување и постигнатите резултати како и за размена на искуства во решавањето на образовно-воспитните проблеми и воведување на нови методи во работата, заводите организираат советувања, нагледни предавања, демонстрации на нови методи и современи наставни средства како и други форми на работа.

Член 16

Заводите ги остваруваат своите задачи и преку посебни експериментални наставни планови и програми за воспитно-образовната работа во одделни установи за образование и воспитување што ќе ги определи републичкиот секретар за образование и наука.

Член 17

Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето на заводите за предучилишно и основно образование и воспитување им дава стручни упатства и им укажува стручна помош во вршењето на нивната дејност.

Член 18

Заводите за унапредување на предучилишното и основното образование и воспитување за постигнатите резултати во вршењето на своите задачи ги известуваат заедниците на образованието на општината и Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето.

Член 19

Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето за извршувањето на неговите задачи им поднесува извештај на заедниците за насочено образование и Собранието на СРМ.

III. СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ

Член 20

Задачите на заводите ги вршат стручни работници.

Стручни работници на заводите се: самостојни педагошки советници, педагошки советници и стручни соработници.

За самостоен педагошки советник може да биде избрано лице што завршило соодветен факултет или висока школа и што има објавени позначајни трудови и што владее со методологијата на истражувачката работа.

За педагошки советник може да биде избрано лице што завршило соодветен факултет или висока школа, има соодветна практика, се истакнува во својата струка и покажува способност за работа на унапредувањето на образованието.

За стручен соработник може да биде избрано лице што завршило соодветен факултет, висока или виша школа и има најмалку 5 годишна соодветна воспитно-образовна практика.

Член 21

Самостојните педагошки советници, педагошките советници и стручните соработници подлежат на повторен избор (преизбор). Самостојните педагошки советници се преизбираат еднаш по истекот на пет години, а педагошките советници и стручните соработници се преизбираат по истекот на секоја четврта година.

Член 22

Конкурсот за избор на стручни работници се објавува во дневниот печат.

За оцена на пријавените кандидати се формира рецензиона комисија од редот на истакнатите стручни и научни работници.

Рецензионата комисија ја сочинуваат најмалку 3 члена.

Член 23

По потреба во заводите можат да работат и надворешни стручни работници што ги исполнуваат условите за постојани стручни работници на заводите.

IV. ВРШЕЊЕ НА ПЕДАГОШКИ УВИД

Член 24

Во остварувањето задачите на дејноста за унапредување на образованието и воспитувањето, стручните работници на заводите вршат непосреден педагошки увид во образовно-воспитната работа на установите за образование и воспитување на подрачјето за кое се основани.

Иницијатива за вршење на непосреден педагошки увид во смисла на претходниот став, покрај заводите, можат да дадат и надлежните органи на општината, заедниците на образованието и самите установи за образование и воспитување.

Установите за образование и воспитување се должни на стручните работници да им овозможат непречено вршење на педагошкиот увид во сите форми на наставно-воспитната дејност на установата.

Член 25

Со непосредниот педагошки увид од претходниот член особено треба да се установи:

- дали со образовно-воспитната работа на установата се остваруваат целите и задачите на образованието и воспитувањето;
- како се остваруваат наставните планови и програми и програмите на воспитната работа;
- во која мера се применуваат најновите достигања на науката, техниката и технологијата во образовно-воспитниот процес.

Член 26

Во вршењето на непосредниот педагошки увид стручните работници на заводите, ако утврдат дека во воспитно-образовната работа во установата се отстапува од утврдените наставни планови и програми или дека таквата работа се изведува со поголеми недостатоци, должни се за тие недостатоци веднаш да ги известат органите на управување на установите и надлежниот општински орган на управата.

Ако во вршењето на непосредниот педагошки увид од претходниот став се утврди дека работата на наставникот не е во согласност со општите прописи за начинот на изведување на воспитно-образовната работа, стручните работници на заводот ќе го известат органот на управување на установата заради преземање на соодветни мерки.

Член 27

Во вршењето на непосредниот педагошки увид стручните работници на заводите се должни да ги запознаваат органите на управување на установите, наставниците, воспитувачите и другите учесници во образовно-воспитната работа со најновите научни, стручни и педагошки достигања и да им помогнат во нивната примена на образовно-воспитниот процес.

V. ОПШТЕСТВЕНО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ РАБОТАТА НА ЗАВОДИТЕ

Член 28

Во управување со заводите, во одлучувањето за работите од посебен општествен интерес учествуваат и претставници на заинтересираните организации на здружен труд и други организации, општината односно Републиката и на општествено-политичките организации (претставници на општествената заедница).

Со статутот на Заводот се определуваат заинтересираните организации на здружениот труд и општествено-политичките организации и заедници како и бројот на претставниците што тие ги избираат односно делегираат во органот на управувањето на заводот.

Собранието на општината го определува бројот на претставниците што ги именува во органот на управување на Заводот за унапредување на предучилишното и основното воспитување и образование.

Извршниот совет на Собранието на СРМ во органот на управување на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето именува тројца претставници.

Бројот на претставниците на општествената заедница не може да биде помал од една половина од вкупниот број на членови на органот на управување на Заводот.

Член 29

Како работи од посебен општествен интерес за кои во одлучувањето учествуваат претставниците на општествената заедница се сметаат:

- донесување на статутот на заводот;
- утврдување програма за работа на заводот;
- донесување на финансиски план и завршна сметка на заводот;
- претресување на општи прашања од животот и работата на заводот;
- предлагање на мерки за усовршување на постојниот образовно-воспитен систем и давање на иницијатива и учество во општественото договарање за поттикнување развојот на образованието и воспитувањето;
- утврдување на извештаите на заводот за остварување на задачите на дејноста за унапредување на образованието и воспитувањето;
- именување на членови во конкурсната комисија за избор на директор на заводот;
- именување и разрешување на директорот на заводот;
- изборот во стручни звања.

Одлука за работите од претходниот став може да се донесе ако за неа гласале повеќе од половината од вкупниот број на претставници на општествената заедница.

Член 30

Директорот на заводот, основан од општината го именува и разрешува заводот во согласност со собранието на општината.

Директорот на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето го именува и разрешува Републичкиот завод во согласност со Извршниот совет на Собранието на СРМ.

VI. РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО

Член 31

За вршење на дејноста за унапредување на образованието и воспитувањето на Републиката се основа: Републички завод за унапредување на образованието и воспитувањето со седиште во Скопје.

Член 32

Привремен извршен орган на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето именува Извршниот совет на Собранието на СРМ.

Член 33

Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето ќе се конституира најдоцна до 31 август 1974 година.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 34

Подготовките за почеток со работа на заводите според одредбите на овој закон ги врши матична комисија што ја формира основачот. Матичната комисија ја сочинуваат најмалку 5 членови.

Матичната комисија го врши изборот на првите 5 стручни работници, од кои најмалку 2 самостојни советници.

Член 35

Републичкиот завод за унапредување на школството престанува со работа со денот на конституирањето на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето.

Работниците, средствата и инвентарот на укинатиот Републички завод за унапредување на школството ги презема Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето.

Член 36

Заводите за унапредување на предучилишното и основното образование и воспитување ќе се конституираат според одредбите на овој закон најдоцна до 31 август 1974 година.

Член 37

Во Законот за републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ број 40/71) алинеја 4 на член 24 и член 28 — се бришат.

Член 38

Законот за просветно-педагошката служба („Службен весник на СРМ“ број 16/60 и 14/65), престанува да важи со конституирањето на заводите за унапредување на школството, според одредбите на овој закон, а најдоцна до 31. VIII. 1974 година.

Член 39

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

99.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6 став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Се прогласува Законот за организирање на научните дејности, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 29 март 1974 година.

Број 03-776
30 март 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат системот и организацијата на научните дејности.

Член 2

Со научните дејности, со развивањето и применувањето на методите на научните истражувања, особено се:

— решаваат проблеми од интерес за материјалниот и културниот развој на општествената заедница, заради создавање на услови за проширување и усовршување на основата на општественото производство, за ослободување на трудот и за пројавување на творечките способности на работните луѓе;

— создаваат определени постојани заемни односи меѓу потребите на општеството и научното творештво;

— поттикнуваат и проверуваат творечките потенцијали на организациите на здружениот труд и на поединци;

— подготвуваат и усовршуваат научни и стручни кадри за вршење на научни дејности.

Член 3

Научните дејности се од посебен општествен интерес.

Член 4

Научното творење е слободно.

Резултатите од научната дејност и нивното користење и примена се јавни и подложни на јавна критика.

Организацијата на здружениот труд за вршење на научни дејности односно работната заедница од член 18 на овој закон со општ акт го уредува начинот на остварувањето на јавноста од претходниот став.

Член 5

Работните луѓе и нивните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници во согласност со програмите за развој на научните дејности по пат на самоуправни спогодби и општествени договори создаваат услови и обезбедуваат средства за вршење на научните дејности, за унапредување на истражувањето и за

примена на научните достигања заради подигање производноста на трудот, како и за подготвување и усовршување на научните и стручните кадри.

Републиката учествува во обезбедување на услови за развој на науката и за унапредување на научно-истражувачката работа.

Средствата што Републиката ги обезбедува се определуваат со посебен закон во согласност со обврските на Републиката утврдени со општествениот план.

Член 6

Организациите на здружениот труд што вршат научни дејности во согласност со своите програми за научна работа се грижат за развојот на науката, организираат разни форми на научни истражувања, ја развиваат и усовршуваат методологијата на научно-истражувачката работа и посебно се грижат за издигање и усовршување на млад научен кадар.

Организациите од претходниот став и нивните асоцијации соработуваат со сродни научни и други институции, со високошколските установи, и со организациите на здружениот труд, заради координирање на научната дејност и за таа цел издаваат научни списанија и организираат научни собири.

Член 7

Организациите на здружениот труд што вршат научни дејности остваруваат меѓународна научна соработка, во рамките на утврдената надворешна политика и меѓународните договори.

II. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Член 8

Научните дејности се вршат во:

— научни установи.

— одделни организации на здружениот труд, државни органи и општествено-политички и други организации преку посебно организирани делови (научни единици).

Научна дејност може да вршат и научни работници самостојно или преку работни заедници на самостојни научни работници.

Член 9

За организирање на научните дејности во Македонската академија на науките и уметностите, Универзитетот, факултетите се применуваат одредбите на овој закон ако со посебен пропис не е поинаку определено.

1. Научни установи

Член 10

Научна установа може да се основа ако има подолготрајна општествена потреба од организирање на одредена научна работа, ако се обезбедени средства за основање и почеток со работа и ако има потребен број научни работници за извршување на научните задачи.

Се смета дека има потребен број научни работници за основање на научната установа, ако за остварување на нејзината програма работат најмалку 5 научни соработници со полно работно време.

Член 11

Подготовките за почеток со работа на научната установа ги врши матична комисија што ја формира основачот.

Комисијата ја сочинуваат најмалку пет членови од кои најмалку три научни работници или наставници на факултет.

Матичната комисија го врши изборот на првите научни соработници во установите.

Матичната комисија престанува со работа кога ќе се изврши избор на првите пет научни соработници.

Член 12

Научните установи што ги исполнуваат условите од член 10 на овој закон се запишуваат и во регистарот на организациите на здружениот труд во областа на науката, што како јавна книга го води Републичкиот секретаријат за образование и наука.

Начинот на водење на регистарот од претходниот став го пропишува републичкиот секретар за образование и наука.

Решение за запишување на научната установа во регистарот од став 1 на овој член донесува републичкиот секретар за образование и наука.

Републичкиот секретар за образование и наука по службена должност ќе донесе решение за бришење од регистарот од став 1 на овој член на научна установа која повеќе не ќе ги исполнува условите од член 10 на овој закон.

Решението од став 3 и 4 на овој член се доставува до стопанскиот суд на чие подрачје е седиштето на научната установа.

Член 13

Статутот на научната установа и на нејзината основна организација на здружен труд го потврдува Собранието на општината на чие подрачје е седиштето на научната установа.

Статутот на научната установа основана од Републиката односно статутот на научната установа основана за вршење на дејност од општ интерес на Републиката, како и статутот на основната организација на здружен труд на тие установи, го потврдува Собранието на СРМ.

Член 14

Во управувањето со научните установи во работите од посебен општествен интерес, покрај членовите на работната заедница, учествуваат корисниците на услугите и другите заинтересирани организации, претставници на основачите, претставници на општината односно Републиката и на општествено-политичките организации (претставници на општествената заедница), на начин определен со статутот на установата.

Бројот на претставниците на општествената заедница не може да биде помал од една половина од вкупниот број на членови на органот на управување на научната установа.

Член 15

Како работи од посебен општествен интерес, во кои во одлучувањето учествуваат претставници на општествената заедница, се сметаат:

— одлучувањето за остварување на заедничките цели;

— за основните намени за користење на средствата;

— програмите за развој и основните услови за стекнување на доход и работењето;

— утврдување на статутот;

— потврдување на изборот во научни и стручни звања;

— именување и разрешување на индивидуалниот раководеен орган (директор) на установата.

Одлука за работите од претходниот став може да се донесе ако за неа гласале повеќе од половината од вкупниот број на претставниците на општествената заедница.

Член 16

Во научните установи се формира научен совет чиј делокруг и состав се утврдува со статутот.

Член 17

Надзор над законитоста на работата на научните установи и на нејзините основни организации на здружен труд, врши општинскиот орган на управата надлежен за работите на науката.

Надзор над законитоста на работата на научната установа основана од Републиката односно на научната установа основана за вршење на дејност од општ интерес на Републиката, како и на основната организација на здружен труд на тие установи врши Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

2. Научни единици

Член 18

Научна единица може да врши научна дејност под условите определени со овој закон, ако е посебно организирана.

Член 19

Одредбите од член 10 до 18 соодветно се применуваат и на научните единици.

3. Работни заедници на самостојни научни работници

Член 20

Работна заедница на самостојните научни работници можат да основаат научни работници кои својот труд и своите средства ги здружуваат за остварување на научно-истражувачки проекти и кои самостојно ја вршат својата професионална дејност како единствено или главно занимање.

Член 21

Работните заедници на самостојните научни работници можат да се занимаваат со научно-истражувачка работа ако ги исполнуваат следните услови:

— да имаат програма за научно-истражувачка работа и

— да имаат обезбедено средства и научни работници за остварување на програмата.

Работните заедници се запишуваат во регистарот предвиден со член 12 од овој закон.

Републичкиот секретаријат за образование и наука оценува дали се исполнети условите од став 1.

Член 22

Работна заедница на самостојни научни работници се основа со договор во писмена форма со кој особено се определува:

— дејноста и програмата за работа на работната заедница;

— правата и обврските на членовите на работната заедница;

— начинот на остварување на самоуправните права на научните работници;

— начинот на формирање и распределба на вкупниот доход; и

— овластеното лице што ќе ја застапува работната заедница.

Член 23

Научните работници, здружени во работна заедница на самостојни научни работници, ги остваруваат своите самоуправни права со непосредно учество во одлучувањето или преку органите на работната заедница определени со договорот.

Член 24

Работната заедница на самостојните работни заедници има својство на правно лице.

Член 25

Работната заедница на самостојните научни работници престанува:

— кога ќе ја реализира програмата заради која е основана;

— кога ќе се раскине договорот со кој е основана;

— во други случаи предвидени со договорот за основање или со други прописи.

III. НАУЧНИ И СТРУЧНИ ЗВАЊА

Член 26

Научните работници се избираат во звањата: асистент, научен соработник, виш научен соработник и научен советник.

За научен работник може да биде избрано лице кое има високо школско образование и во методологијата на истражувањата стои на позициите на марксистичката наука.

Член 27

За асистент може да биде избрано лице што завршило факултет или висока школа и покажува способност и наклоност за научна работа.

За научен соработник може да биде избрано лице што завршило постдипломски студии или се здобило со докторат на науките и што има објавени научни трудови, врз основа на кои се докажува дека владее со проблемите на научната област.

За виш научен соработник може да биде избрано лице што има докторат на науките и позначајни објавени научни трудови.

За научен советник може да биде избрано лице што има докторат на науките и забележителни научни трудови и дејности што имаат значајно влијание врз развитокот на научната област и остварени научни резултати во практиката.

Член 28

Стручните работници се избираат во звањата: стручен соработник, виш стручен соработник и стручен советник.

Член 29

За стручен соработник може да биде избрано лице што завршило факултет или висока школа и има соодветна пракса.

За виш стручен соработник може да биде избрано лице што завршило факултет или висока школа и има позначајни објавени или познати стручни трудови.

За стручен советник може да биде избрано лице што завршило факултет или висока школа, има долгогодишна соодветна практика и значајни објавени стручни трудови што се признаени во соодветната област.

Член 30

Лицата во сите научни и стручни звања, освен во звањата научен советник и стручен советник, подлежат на повторен избор (преизбор).

Вишите научни соработници се избираат на 5 години, а другите научни работници и стручни работници се избираат на три години.

Член 31

Изборот во научни и стручни звања го врши органот утврден со статутот на научната организација.

Член 32

Изборот во научни и стручни звања се врши по пријава на кандидатот.

Член 33

За оценка на пријавените кандидати, научниот совет на установата формира рецензиона комисија од научни работници.

Рецензионата комисија ја сочинуваат најмалку 3 члена.

Член 34

При изборот на научни советници, виши научни соработници и научни соработници членовите на рецензионата комисија треба да го имаат најмалку она звање за кое се врши изборот.

При изборот на асистенти, стручни соработници, виши стручни соработници и стручни советници, членовите на рецензионата комисија треба да имаат најмалку звање научен соработник.

Член 35

Рецензионата комисија поднесува извештај за пријавените кандидати.

Извештајот на рецензионата комисија се објавува на начин определен со статутот на научната организација.

Врз основа на извештајот на рецензионата комисија научниот совет на установата врши избор на пријавените кандидати.

При изборот за научен советник учествуваат научните советници и вишите научни соработници.

При изборот за виш научен соработник и научен соработник учествуваат научните советници, вишите научни соработници и научните соработници.

При изборот за стручните звања и асистентите учествуваат сите членови на научниот совет.

Член 36

За научен советник и виш научен соработник може да биде избрано и лице кое нема докторат на науки, а ги исполнува другите услови од член 28 на овој закон и хабилитира за тоа звање според одредбите на овој закон.

Член 37

Кандидатот за научното звање што се избира според одредбите од претходниот член на овој закон хабилитира за соодветно научно звање во текот на изборната постапка, врз основа на поднесен хабилитационен труд.

Хабилитациониот труд претставува научен или високостручен придонес, односно вкупен придонес во областа за која кандидатот хабилитира и јавно се брани пред комисија од најмалку тројца истакнати научни работници со најмалку она звање за кое кандидатот хабилитира.

Член 38

Поблиски одредби за пријавувањето, предавањето и одбраната на хабилитациониот труд содржи статутот на научната установа.

Член 39

Научни работници во смисла на овој закон се лицата избрани за редовни или дописни членови на академијата на науките и уметностите, или за редовни професори, вонредни професори односно доценти на високошколска установа.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 40**

Затекнатите научни и стручни работници на научните установи и научните единици кои во рок од пет години по влегувањето во сила на овој закон не ќе ги исполнат условите предвидени со овој закон за звањето што го имаат, го губат тоа звање.

Член 41

Постојните научни установи и научни единици ќе ја усогласат својата организација и работа со одредбите на овој закон во рок од една година по влегувањето во сила на овој закон.

Член 42

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 9/67).

Член 43

До донесувањето на прописот од член 12 на овој закон, ќе се применува Упатството за начинот на водење на регистарот на научните установи („Службен весник на СРМ“ бр. 39/67).

Член 44

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

100.

Врз основа на член 37б, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИБЛИОТЕКАРСКАТА ДЕЈНОСТ**

Се прогласува Законот за библиотекарската дејност,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 29 март 1974 година.

Број 03-775

30 март 1974 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН**ЗА БИБЛИОТЕКАРСКАТА ДЕЈНОСТ****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Библиотекарската дејност е општествена дејност која преку библиотечниот материјал го шири образованието, трајно ги задоволува културните потреби на работните луѓе и граѓаните и придонесува за унапредување на стручната и научно-истражувачката работа и за развојот на образованието, културата, науката, стопанството и другите дејности.

Член 2

Библиотекарската дејност во смисла на овој закон опфаќа: набавување, чување, обработување и давање на користење библиотечен материјал како и прибирање, обработка и презентирање на информации и податоци за библиотечниот материјал.

Член 3

Како библиотечен материјал се сметаат: книги, брошури, сепарати, учебници, скрипти и прирачници, списанија, весници, каталози, проспекти, програми и додатоците кон нив (табели, графикони, обрасци), плакати, летоци, географски карти, атласи и глобуси, музички дела, грамофонски плочи, магнетофонски и видеокасети, репродукции на уметнички слики и цртежи, разгледници, фотографии, дијапозитиви, други дела што се умножуваат со печатење или друга техника, ракописи и ракописни книги и микрофилмувани текстови.

Член 4

Библиотекарската дејност е од посебен општествен интерес.

Член 5

За библиотечниот материјал што има својство на споменик на културата се применуваат прописите за заштита на спомениците на културата.

Член 6

Стручните работи во библиотеците се вршат според единствени современи библиотекарски принципи и методи.

Член 7

Стручните работи во врска со организирањето и унапредувањето на библиотекарската дејност ги вршат матичните библиотеки според одредбите на овој закон.

II. БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕРИЈАЛ

Член 8

Библиотечниот материјал библиотеките го набавуваат со купување, размена, подароци и завештанија и преку задолжителниот примерок што одредени библиотеки го добиваат според Законот за доставување на печатени работи на определени установи.

Член 9

Библиотечниот материјал се чува во погодни услови и се заштитува со примена на современи технички средства и уреди заради неговото одржување и трајно користење.

Член 10

Прописи за стручно обработување на библиотечниот материјал донесува Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ во Скопје (Народна и универзитетска библиотека).

Член 11

Библиотеките повремено вршат ревизија на библиотечниот материјал со која се утврдува состојбата на библиотечниот материјал и потребата од преземање на мерки за неговата заштита.

Рокот за вршење на ревизија се определува со Статутот на библиотеката.

Член 12

Библиотеките можат да го ограничат користењето на оштетениот редок библиотечен материјал заради негово трајно зачувување.

Член 13

Расходување на библиотечен материјал се врши комисијски според единствени критериуми.

Критериумите од став 1 на овој член ги утврдува Народната и универзитетска библиотека.

Член 14

Кој библиотечен материјал ќе се смета споменик на културата и редок библиотечен материјал како и условите и начинот на стручното обработување, заштита, чување и користење на овој материјал определува Народната и универзитетска библиотека.

Член 15

Поединци, државни органи, организации на здружен труд, самоуправни интересни заедници и други организации и заедници што набавиле редок библиотечен материјал се должни во рок од шеесет дена од денот на набавувањето да го пријават на Народната и универзитетска библиотека за евиденција.

Народната и универзитетска библиотека, во договор со имателот, врши микрофилмување на реткиот библиотечен материјал од став 1 на овој член.

Член 16

Во случај на престанок на работа на библиотека, со актот за престанок се определува на која библиотека ќе ѝ биде предаден библиотечниот материјал на библиотеката што престанува со работа, по претходно прибавено мислење на Народната и универзитетска библиотека.

Член 17

Издавачките организации и книжарниците се должни библиотечниот материјал што го расходуваат претходно да го понудат за продажба на матичната библиотека на подрачјето на општината, по цена и други услови под кои се продава на организациите за откуп и преработка на хартија.

Матичната библиотека од став 1 на овој член е должна во рок од триесет дена да го извести понудувачот дали ја прифаќа понудата.

По истекот на рокот од претходниот став, понудата може да ја прифати друга библиотека во ист рок и под исти услови.

Член 18

Библиотеките можат да вршат размена, позајмување и отстапување на библиотечен материјал со библиотеки и други сродни организации во земјата и странство.

Во размена, позајмување и отстапување на редок библиотечен материјал, библиотеките се должни да прибават претходна согласност на Народната и универзитетска библиотека.

Член 19

Библиотечен материјал што има својство на споменик на културата не може да се извезува ниту изнесува во странство.

По исклучок, библиотечен материјал од претходниот став може да се извезе односно изнесе во странство само со одобрение на републичкиот секретар за култура, по претходно прибавено мислење од Народната и универзитетска библиотека.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА НА БИБЛИОТЕКАРСКАТА ДЕЈНОСТ

Член 20

Библиотеки основаат општините и Републиката, месните и самоуправните интересни заедници, организациите на здружениот труд и други организации и заедници и здруженија на граѓани.

Член 21

Библиотечарска дејност вршат библиотеки регистрирани како организации на здружен труд (самостојни библиотеки).

Библиотечарска дејност можат да вршат и други организации на здружен труд, државни органи, самоуправни интересни заедници и други организации и заедници и граѓанско-правни лица кои во својот состав имаат библиотека (библиотеки во состав).

Член 22

Самостојна библиотека може да се основе ако се исполнети следните услови:

- да има библиотечен материјал потребен за извршување на задачите на библиотеката;
- да се обезбедени простории и опрема за сместување и чување на библиотечниот материјал и за работа на библиотеката;
- да се обезбедени финансиски средства за вршење на дејноста на библиотеката;
- да има најмалку еден библиотечен работник со висока стручна спрема.

Член 23

Според своите задачи и намена библиотеките се основаат како: општи, специјални и училишни библиотеки.

Член 24

Општи библиотеки се народните и научните библиотеки.

Народните библиотеки се користат за ширење на општото образование, унапредување на стручното образование и научната работа и за задоволување на културните потреби на работните луѓе и граѓаните.

Научните библиотеки се користат за потребите на сите области на науката или за повеќе сродни научни области.

Член 25

Народните библиотеки во својот состав имаат детски одделенија, а можат да се основаат и како детски библиотеки.

Член 26

Специјалните библиотеки се користат за потребите на одредена научна односно стручна област.

Член 27

Училишните библиотеки се користат од учениците и наставниците како извор на знаења од сите области на науката и уметноста, за поттикнување интересот на учениците за книгата, за извршување задачите на училиштето и за унапредување на наставата.

Член 28

Библиотеките ги вршат следните работи:

- набавуваат, стручно обработуваат, заштитуваат, чуваат и даваат на користење библиотечен материјал;

- вршат библиографско-информативна и документациска дејност;

- го популаризираат библиотечниот материјал преку изложби, литературни читања, предавања, прикажување на филмови и др.;

- вршат позајмување и размена на библиотечен материјал со други библиотеки и сродни установи;

- се грижат за правилно применување на техничко-заштитните мерки за чување и одржување на библиотечниот материјал;

- доставуваат податоци за централниот каталог на библиотечен материјал;

- вршат и други работи предвидени со закон и други прописи.

Библиотеките ја вршат својата дејност и преку подрачни и подвижни библиотеки.

Библиотеките можат да вршат продажба на антикварен библиотечен материјал под услови што ќе ги определи Народната и универзитетска библиотека.

Член 29

За трајно организирано и систематско развивање и унапредување на библиотекарската дејност за подрачје на општина односно за територијата на Републиката, одредени самостојни библиотеки, покрај својата редовна дејност, вршат и други работи определени со овој закон (матични библиотеки).

Работите на матична библиотека за територијата на Републиката ги врши Народната и универзитетска библиотека, како централна матична библиотека за Социјалистичка Република Македонија.

Општината определува самостојна библиотека што ќе ги врши работите на матичната библиотека за подрачјето на општината.

Член 30

Матичните библиотеки, покрај работите од член 28 на овој закон, ги вршат и следните работи:

- ја проучуваат состојбата, потребите и условите за развој на библиотекарската мрежа, организацијата и унапредувањето на библиотекарската дејност на подрачјето на кое дејствуваат и даваат мислења и предлози;

- вршат стручен надзор над работата на библиотеките и им укажуваат стручна помош;

- се грижат за стручното усовршување на библиотекарските кадри;

- организираат соработка меѓу библиотеките, особено во набавувањето, стручната обработка, позајмувањето и размената на библиотечен материјал;

- водат евиденција за библиотеките;

- вршат и други работи предвидени со закон и други прописи.

Член 31

Народната и универзитетска библиотека, како централна матична библиотека, покрај работите од член 28 и член 30 на овој закон, ги врши и следните работи:

- истражува, прибира и обработува библиотечен материјал кој се однесува на Македонија, а се наоѓа во други социјалистички републики и покраини и во странство;

- врши стручен надзор над работата на матичните библиотеки;

- донесува прописи за техничко-заштитните мерки за чување и одржување на библиотечниот материјал;

- води централен каталог на библиотечниот материјал;

- води регистар на библиотечен материјал што има својство на споменик на културата и на редок библиотечен материјал;

- врши конзервација и реставрација на библиотечен материјал;

- утврдува принципи на единствен библиотекарски информативен систем;

- ја координира библиотекарската информативно-документациска дејност во Републиката;

- предлага републички библиотекарски стандарди;

- изработува и објавува тековна и ретроспективна библиографија на Македонија и други посебни библиографии;

- прибира, чува и обработува текстови од одбранети докторски дисертации;

- ја помага размената на библиотечен материјал меѓу библиотеките во Социјалистичка Република Македонија и библиотеките во другите социјалистички републики и покраини;

- посредува во размената и позајмувањето на библиотечен материјал меѓу библиотеките во Републиката и странски библиотеки;

- подготвува и издава публикации што произлегуваат од нејзината работа и што се во врска со нејзините задачи односно делокруг;

- врши и други работи предвидени со закон и други прописи.

Член 32

Во управувањето со библиотеката, во одлучувањето за работите од посебен општествен интерес, учествуваат и претставници на заинтересираните организации на здружен труд и други организации, општината односно Републиката и општествено-политичките организации (претставници на општествената заедница).

Член 33

Како работи од посебен општествен интерес се сметаат особено:

- склучувањето на самоуправна спогодба за здружување и донесување на статут на библиотеката;

- утврдувањето на планови и програми за работа и развој на библиотеката и утврдувањето на основни услови за стекнување на доходот и за работењето;

- донесувањето на финансиски план и одобрувањето на завршната сметка на библиотеката;

- претресувањето на општи прашања на работата и резултатите на библиотеката;

- именувањето на членови на конкурсната комисија за избор на директор на самостојната матична библиотека;

- именувањето и разрешувањето на директор на самостојната матична библиотека, односно давање мислење за именување и разрешување на директорот на Народната и универзитетска библиотека;

- избор во стручни звања.

Член 34

Со статутот на библиотеката се определуваат заинтересираните организации на здружен труд и општествено-политичките организации што избираат односно делегираат свои претставници во органот на управување на библиотеката.

Собранието на општината го определува бројот на претставниците што ги именува во органот на управувањето на библиотеката.

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во органот на управувањето на Народната и универзитетска библиотека именува тројца претставници.

Бројот на претставниците на општествената заедница не може да биде помал од една половина од вкупниот број на членовите на органот на управување на библиотеката.

Одлука за работите од член 33 на овој закон може да се донесе ако за неа гласале повеќе од половината од вкупниот број на претставници на општествената заедница.

Член 35

Собранието на општината дава согласност на одредбите на самоуправната спогодба за здружување и на статутот на библиотеката што се однесуваат на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето по тие работи.

Согласност од став 1 на овој член на Статутот на Народната и универзитетска библиотека дава Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 36

Директорот на самостојна библиотека се именува од редот на научните, културните, просветните и други општествени работници со висока стручна спрема.

Директорот на самостојна библиотека се именува и разрешува во согласност со собранието на општината.

Директорот на Народната и универзитетска библиотека го именува и разрешува Извршниот совет, по претходно прибавено мислење на органот на управување на библиотеката.

Член 37

Надзор над законитоста на работата на Народната и универзитетска библиотека врши Републичкиот секретаријат за култура.

Член 38

За разгледување на прашања од заеднички интерес за унапредување на библиотекарската дејност, стручна соработка на библиотеките и други прашања од заеднички интерес за развој на библиотекарската дејност, библиотеките од Социјалистичка Република Македонија можат да се здружат во заедница на библиотеките.

IV. СТРУЧНИ ЗВАЊА

Член 39

Стручните работи во областа на библиотекарската дејност ги вршат работници што имаат стручна спрема за библиотекарски помошник II врста, библиотекарски помошник I врста, библиотекар, виш библиотекар и библиотекар-советник.

Член 40

Во звањето виш библиотекар може да биде избрано лице кое има академски степен на магистер или најмалку 10 години работа како библиотекар, објавени или познати стручни работи од значење за унапредување на библиотекарската дејност и способност за самостојно организирање на стручната работа.

Во звањето библиотекар-советник може да биде избрано лице кое има докторат на науки или најмалку 10 години работа како виш библиотекар, истакнати објавени или познати стручни работи од посебно значење за унапредување на библиотекарската дејност и лице кое има постигнато извонредно значајни резултати во развојот и унапредувањето на библиотекарската дејност.

Член 41

Определени стручни работи во областа на библиотекарската дејност можат да вршат и работници што имаат научни звања, како и стручни звања во областа на заштитата на спомениците на културата, архивската и музејската дејност.

Член 42

Стручни работи во областа на библиотекарската дејност вршат и работници што имаат соодветна средна стручна спрема за библиотекарски помошник II врста, соодветна виша стручна спрема за библиотекарски помошник I врста, односно соодветна висока стручна спрема за библиотекар.

Која стручна спрема е соодветна за вршење на стручни работи во областа на библиотекарската дејност од став 1 на овој член се определува со општ акт на библиотеката.

Член 43

Изборот во звањето библиотекар и библиотекар-советник го врши органот на управување на библиотеката, по предлог на посебна стручна комисија која е составена од најмалку три члена.

Членовите на стручната комисија од став 1 на овој член треба да го имаат најмалку она звање за кое се врши изборот или соодветно научно звање.

Членовите на стручната комисија ги именува и разрешува органот на управување на библиотеката. За членови на стручната комисија можат да бидат именувани и лица надвор од библиотеката.

Изборот во звањето виш библиотекар и библиотекар-советник го потврдува републичката комисија за стручни звања во областа на културата, што се формира во состав на Републичкиот секретаријат за култура.

Член 44

На лицата кои до 8 август 1965 година се здобиле со звањето виш библиотекар, здобиеното звање им се признава.

Лицата што се здобиле со стручни звања по 8 август 1965 година, до влегувањето во сила на овој закон, можат да се преизберат во исто или повисоко звање под условите определени со овој закон.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 45

Со парична казна од 3.000 до 15.000 динари ќе се казни за прекршок библиотека која без согласност на Народната и универзитетска библиотека изврши размена, позајмување или отстапување на редок библиотечен материјал (член 18).

Со парична казна од 1.000 до 3.000 динари за прекршок од став 1 ќе се казни и одговорното лице во библиотеката.

Член 46

Со парична казна од 4.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок библиотека што не обезбедила услови за чување и заштита на библиотечниот материјал (член 9).

Со парична казна од 500 до 2.000 динари за прекршок од став 1 ќе се казни и одговорното лице во библиотеката.

Член 47

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд, самоуправна интересна заедница и друга организација и заедница што не ќе пријави редок библиотечен материјал во пропишаниот рок (член 15).

Со парична казна од 500 до 1.500 динари за прекршок од став 1 ќе се казни и одговорното лице во правното лице, во органот на управата, другите државни органи и стручните служби на општествено-политичките организации.

За прекршок од став 1 ќе се казни поединец со парична казна од 200 до 1.000 динари.

Член 48

Со парична казна од 3.000 до 15.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд која ќе постапи спротивно на член 17 од овој закон.

Со парична казна од 1.000 до 3.000 динари за прекршок од став 1 ќе се казни и одговорното лице во организацијата.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 49**

Работниците што вршат стручни работи во областа на библиотекарската дејност, а не ги исполнуваат условите во однос на стручната спрема пропишани со овој закон, се должни во рок од пет години од денот на влегувањето во сила на овој закон да ги исполнат тие услови.

Член 50

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за библиотеки („Службен весник на СРМ“ бр. 14/65).

Член 51

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

101.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6 став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ФИЛОЗОФСКО-ИСТОРИСКИ И ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТИ ВО СКОПЈЕ**

Се прогласува Законот за основање на филозофско-историски и филолошки факултети во Скопје,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 29 март 1974 година.

Број 03-784
30 март 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН**ЗА ОСНОВАЊЕ НА ФИЛОЗОФСКО-ИСТОРИСКИ И ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТИ ВО СКОПЈЕ****Член 1**

Се основаат филозофско-историски факултет и филолошки факултет (факултети).

Седиштето на факултетите е во Скопје.

Член 2

Филозофско-историскиот факултет е научна и највисока наставна установа која подготвува кадри со виша, висока и највисока стручна спрема и организира и изведува научна работа во областа на филозофијата, педагогијата, психологијата, социологијата, историјата, историјата на уметноста, етнологијата и класичната филологија.

Член 3

Филолошкиот факултет е научна и највисока наставна установа која подготвува кадри со виша, висока и највисока стручна спрема и организира и изведува научна работа во областа на македонскиот јазик, историјата на литературата на народите на СФРЈ, славистиката, романската филологија, германскиот јазик и литература, англискиот јазик и литература, албанскиот јазик и литература.

Член 4

Факултетите почнуваат со работа на 1. X. 1974 година.

Со почнувањето со работа на факултетите престанува да постои Филозофскиот факултет во Скопје.

Член 5

Работите на матична комисија ги врши Советот на Филозофскиот факултет во Скопје.

Член 6

На студентите запишани на Филозофскиот факултет во Скопје пред учебната 1973/74 година ќе се применуваат одредбите од Статутот на Филозофскиот факултет во Скопје во рок определен со статутите на факултетите.

Член 7

Наставниците, соработниците и другите работници во Филозофскиот факултет во Скопје поминуваат на работа во факултетите.

Распоред на наставниците, соработниците и другите работници од претходниот став ќе изврши Советот на Филозофскиот факултет во Скопје со нивна согласност и во согласност со видот на наставната и научната работа што ја вршат.

Член 8

Средствата, правата и обврските на Филозофскиот факултет во Скопје преминуваат на факултетите.

Член 9

Со влегувањето во сила на овој закон се брише точка 1 на член 178 и зборот „Филозофскиот“ од член 179 од Законот за високото школоство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65 и 9/68).

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

102.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6 став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО ЗДРАВСТВОТО ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1974 ДО 1975 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за учеството на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на инвестициите во здравството за периодот од 1974—1975 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 29 март 1974 година.

Број 03-789
30 март 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН**ЗА УЧЕСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО ЗДРАВСТВОТО ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1974—1975 ГОДИНА****Член 1**

За учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на инвестициите во здравството за периодот од 1974—1975 година за изградба, адаптација и опремување на здравствените објекти, се определуваат следните износи:

— за изградба, адаптација и опремување на здравствените станици на село и изградба на станови на здравствените работници во нив	21.240.000 дин.
— за изградба и адаптација на амбулантно-поликлинички и диспанзерски здравствени објекти	20.140.000 дин.
— за изградба и адаптација на болничко-стационарни објекти	5.460.000 дин.
— за набавка на нова и замена на застарената медицинска опрема	11.160.000 дин.

Член 2

Се овластува Извршниот совет да ги определи средствата по години, како и корисниците и условите за начинот на учеството за намените од претходниот член.

Член 3

Средствата за учество на Социјалистичка Република Македонија за намените од член 1 на овој закон во вкупен износ од 58.000.000 динари ќе се обезбедат:

— од Републичкиот буџет и Републичкиот фонд за инвестиции во здравството	40.000.000 дин.
— од неангажираните средства за задолжителни видови на здравствена заштита на населението во СР Македонија за 1971 година	18.000.000 дин.

Член 4

Средствата наведени во овој закон им се доделуваат на корисниците без обврска на враќање.

Инвеститорите се должни, со средствата што ќе им се доделат според овој закон, со сопствено и друго учество, да го обезбедат конечното довршување на објектите за вршење на нивните функции.

Член 5

Административно-финансиските работи по овој закон ги врши Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика.

Член 6

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за Републичкиот фонд за инвестиции во здравството („Службен весник на СРМ“, бр. 8/73).

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

103.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ, СТАНОВИТЕ И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ**

Се прогласува Законот за ревалоризација на станбените згради, становите и деловните простории во општествена сопственост, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 март 1974 година.

Број 03-788
30 март 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН**ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ, СТАНОВИТЕ И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ****Член 1**

Организациите за стопанисување со станбените згради, становите и деловните простории и единиците за стопанисување со станбените згради, становите и деловните простории во општествена сопственост во организациите на здружениот труд, ќе извршат ревалоризација на вредноста на станбените згради, становите и деловните простории со кои тие стопанисуваат, со нивната состојба на ден 31. XII. 1973 година.

Член 2

Основица за ревалоризација на станбените згради, становите и деловните простории е нивната вредност утврдена согласно со прописите на општините донесени врз основа на Основниот закон за утврдување на вредноста на станбените згради, становите и деловните простории („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/65).

Основица за ревалоризација на станбените згради, становите и деловните простории, чија вредност не е утврдена согласно со прописите од претходниот став, е нивната набавна вредност.

Член 3

Ревалоризација на станбениот фонд од став 1 на член 2 на овој закон ќе се изврши со примена на коефициентот 3,89.

Ревалоризацијата на станбениот фонд од став 2 на член 2 на овој закон ќе се изврши со примена на следните коефициенти:

За станбените згради, становите и деловните простории изградени во година:	коефициент
1966	3,08
1967	2,90
1968	2,21
1969	2,41
1970	1,65
1971	1,75
1972	1,46
1973	1,00

Член 4

Книжењето на ревалоризираната вредност во деловните книги ќе се спроведе со состојба на ден 30. VI. 1974 година, а правата и обврските што произлегуваат од новоутврдената вредност се стекнуваат од 1. I. 1975 година.

Член 5

Организациите за стопанисување со станбениот фонд, најдоцна до 31. VII. 1974 година, ќе ѝ достават на Службата на општественото книговодство податоци за ревалоризираната вредност на станбените згради, становите и деловните простории.

Се овластува директорот на Републичкиот завод за урбанизам, станбени и комунални прашања, во согласност со републичкиот секретар за финансии, да донесе упатство за потребните податоци од претходниот став.

Член 6

Се овластуваат републичкиот секретар за финансии, со директорот на Републичкиот завод за урбанизам, станбени и комунални прашања, да донесат упатство за начинот на ревалоризирање на вредноста на станбениот фонд и нејзиното евидентирање во главните книги.

Член 7

Со парична казна од 30.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата:

— ако вредностите утврдени со ревалоризацијата не ги прокнижи во деловните книги,
— ако не ѝ достави податоци на Службата на општественото книговодство во рокот определен во став 1 на член 5 на овој закон.

За дејствијата од став 1 на овој член, за стопански престап, ќе се казни со парична казна до 2000 динари и одговорното лице во организацијата.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

104.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСВЕТНАТА ИНСПЕКЦИЈА**

Се прогласува Законот за просветната инспекција,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 29 март 1974 година.

Број 03-785
30 март 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН**ЗА ПРОСВЕТНАТА ИНСПЕКЦИЈА****Член 1**

Надзор над извршувањето на законите и другите прописи во установите и другите форми за предучилишно воспитување, основно образование, средно образование како и во ученичките домови

(установи за образование и воспитување) вршат органите на просветната инспекција, според одредбите на овој закон.

Член 2

Органите на просветната инспекција (просветна инспекција) вршат надзор над спроведувањето на законските и другите прописи во установите за образование и воспитување кои се однесуваат особено на:

1. остварување на задолжителното основно образование,

2. постоење на пропишаните услови за работа на установите за образование и воспитување,

3. организацијата на образовно-воспитната работа особено во однос на: неделниот и дневниот број часови во теоретска и практична настава и феријална практика, траењето на наставниот час, почетокот и завршетокот на наставните денови на учебната година, бројот на часовите за наставниците, бројот на учениците во паралелките и сл.,

4. употребата на одобрени учебници,

5. условите за запишување, прием, оценување, напредување, пофалби и награди, применување на педагошки мерки, полагање на испити, како и други права и обврски на учениците, наставниците и воспитувачите, незаконито наплатавање на школарина и др.,

6. нормативите за стручната и педагошката спрема на наставниците и воспитувачите и нивното стручно и педагошко усовршување,

7. водењето на педагошка евиденција и издавањето на свидетелства.

Член 3

Работите на просветната инспекција од надлежноста на Републиката ги врши Републичкиот секретаријат за образование и наука, а во општината органот што таа ќе го определи (општинска просветна инспекција).

Член 4

Општинската просветна инспекција врши непосреден надзор над спроведувањето на член 2 на овој закон, во установите за предучилишно и основно образование и воспитување, во рамките на своите должности и овластувања.

Член 5

Републичкиот секретаријат за образование и наука врши непосреден надзор над спроведувањето на прописите од член 2 на овој закон над училиштата за средно образование, ја насочува и усогласува работата на општинските просветни инспекции, издава задолжителни инструкции за нивната работа и врши други работи што со закон му се ставени во надлежност.

Републичкиот секретаријат за образование и наука може непосредно да ги врши работите на просветната инспекција во установите за предучилишно и основно образование и воспитување, ако тие работи не ги врши општинската просветна инспекција.

Член 6

Работите на просветната инспекција ги вршат просветните инспектори.

Член 7

Просветен инспектор може да биде лице кое завршило правен факултет и се занимавало со проблематиката на образованието и воспитувањето или наставнички факултет, со најмалку 5 годишна воспитно-образовна работа и моралнополитички квалитети за вршење на работите на просветната инспекција.

Член 8

Просветните инспектори имаат легитимација.

Образецот на легитимацијата и начинот на нејзиното издавање ги пропишува републичкиот секретар за образование и наука.

Член 9

Просветните инспектори се должни најмалку еднаш годишно да извршат увид во спроведувањето на законите и другите прописи во установите за образование и воспитување.

Во вршењето на увидот од претходниот став просветните инспектори се должни да им даваат помош на установите за образование и воспитување во спроведувањето на законите и другите прописи.

Член 10

Во вршењето на работите од својата надлежност просветните инспектори се овластени:

1. да остваруваат увид во извршувањето на законите и другите прописи и да бараат потребни податоци за тоа,

2. да наредат извршување на законите и другите прописи и мерки, односно отстранување на недостатоците произлезени од примената на незаконитите мерки или од повредата на законот и другите прописи,

3. да го забранат спроведувањето на незаконитите мерки,

4. да поднесат предлог за бришење од регистарот на училишта и други форми на верифицирано општопризнато средно образование.

Установата за образование и воспитување должна е да им овозможи на просветните инспектори увид во положбата и нејзината работа и да им ги дава бараните податоци и известувања.

Член 11

За извршениот увид просветните инспектори составуваат писмен наод (записник) односно извештај, кој ја содржи најдената положба и предложените мерки и им го доставуваат без одлагање на: органите на управување на установата за образование и воспитување, надлежната заедница на образованието, надлежниот завод за унапредување на образованието и воспитувањето како и на основачот.

Член 12

Извршувањето на мерките или дејствијата што произлегуваат од записникот односно извештајот од претходниот член го наредува просветниот инспектор со решение, во кое се определува и рокот на извршувањето.

Член 13

Против решението на просветниот инспектор може да се изјави жалба до републичкиот секретар за образование и наука во рок од осум дена од денот на доставувањето на решението.

Жалбата не го одложува извршувањето на решението. По исклучок, републичкиот секретар за образование и наука може, по образложен предлог од жалителот, да го одложи извршувањето на решението, ако тоа не е спротивно на општиот интерес.

Член 14

Просветниот инспектор, кога во вршењето на инспекцијата ќе утврди повреда на прописите над чие извршување врши надзор друг орган, за тоа ќе го известат тој орган.

Член 15

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок установата за образование и воспитување ако:

1. го спречи или попречува просветниот инспектор во вршењето на работите на просветната инспекција,

2. на просветниот инспектор не му ги даде потребните податоци за вршење на службата на просветната инспекција,

3. не ги изврши наредените мерки или дејствија.

За прекршок од претходниот став ќе се казни со парична казна од 300—500 динари и одговорното лице во установата за образование и воспитување.

Член 16

Просветната инспекција, според одредбите на овој закон, ќе се организира во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

105.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Се прогласува Законот за подготовките за донесување на општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 март 1974 година.

Број 03-823
30 март 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Член 1

Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија ќе се утврди за периодот од 1976 до 1980 година.

Член 2

Покрај минимумот на заедничките показатели што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет за изработката на Општествениот план на Југославија, Извршниот совет на Социјалистичка Република Македонија ќе пропише и дополнителни заеднички показатели кои носителите на планирањето се должни да ги обезбедат за изработката на Општествениот план на Републиката.

Член 3

Основите на Општествениот план на Републиката за периодот од 1976 до 1980 година Извршниот совет ќе му ги достави на Собранието на Социјалистичка Република Македонија до 30 јуни 1975 година, а предлогот на планот до 1 декември 1975 година.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

106.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ОДДЕЛНИ ГРАДОВИ И НАСЕЛБИ ОД ГРАДСКИ КАРАКТЕР БИТОЛА, ПРИЛЕП, СТРУГА, СВЕТИ НИКОЛЕ, ЦУМАЈЛИЈА, ПРОБИШТИП И ДЕМИР ХИСАР

Се прогласува Законот за определување на градежното земјиште во одделни градови и населби од градски карактер Битола, Прилеп, Струга, Свети Николе, Цумајлија, Пробиштип и Демир Хисар,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 29 март 1974 година.

Број 03-786

30 март 1974 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ОДДЕЛНИ ГРАДОВИ И НАСЕЛБИ ОД ГРАДСКИ КАРАКТЕР БИТОЛА, ПРИЛЕП, СТРУГА, СВЕТИ НИКОЛЕ, ЦУМАЈЛИЈА, ПРОБИШТИП И ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Во градовите: Битола, Прилеп, Струга, Св. Николе и населбите од градски карактер Цумајлија, Пробиштип и Демир Хисар се определува градежното земјиште што станува општествена сопственост, во следните граници:

1. Во Битола: Границата почнува од кп. бр. 9808 што ја обиколува од запад и навлегува во КО Лавци и ги опфаќа парцелите кп. бр. 332/10, 332/9, 332/8 332/7, 332/5 и 333/4, ја сече кп. бр. 1871 (Река) и продолжува по јужната граница на кп. бр. 326 и 320, го сече полскиот пат кп. бр. 870, ги обиколува кп. бр. 75, 76, 74, 73 и 72, ја сече кп. бр. 876 и ги обиколува границите на кп. бр. 71, 105, 86 и 87, ја сече реката кп. бр. 1866 и продолжува обиколувајќи ги кп. бр. 36, 24, 23 и 12, минува преку Лавченска река и навлегува во КО Брусник и ја опфаќа кп. бр. 1459 и ги обиколува кп. бр. 270 и 260, ги сече патиштата и излегува на полскиот пат кп. бр. 1250 (стари 1498) кој е граница меѓу КО Брусник, повторно преминува во КО Битола, и ги опфаќа кп. бр. 10534 (8183), 10536 (8783) и 10543 (8772), го сече патот за село Брусник и оди по јужните граници на кп. бр. 10485, 10481, 10479, 10478 (8153), како и западните граници на кп. бр. 10477, 10474, 10473/2 и 10464, сите од спорна кп. бр. (8753) и излегува на патот Битола — Ресен кп. бр. 11447 (8766) оди кон запад до мостот на река Драгор. Свртува кон исток по текот на реката сè до сливот на реката Вратиндолска, каде што ја минува и оди кон исток и по полскиот пат кп. бр. 8553, каде што се спојува со стариот градежен реон и продолжува кон југ по стариот градежен реон на кп. бр. 8762, 8801, 8802, 8803, оди по патот Битола — Ресен ги опфаќа кп. бр. 8808, 8809, 8811, 8830, 8836, 8835, 8847, 8848/1, 8848/2, 8849, 8850, 8889, 8914, 8919, 8920, 8918, 8922, оди по границата на КО Лавци и ги опфаќа парцелите на кп. бр. 66, 312, 313, 314, повторно влегува во КО Битола и ги опфаќа кп. бр. 8933, 8932, 9794,

9795/1, излегува на границата со КО Лавци и ги опфаќа кп. бр. 332/2, 332/3 и излегува на точката на југозападниот дел на градот Битола на стариот градежен реон, од каде што почна описот.

Исто така, проширувањето на градежното земјиште опфаќа и дел кој почнува од кп. бр. 8543 на стариот и продолжува на исток кп. бр. 8542, 8541/2, 8538, 8537/1, 8537/2, се спојува со стариот градежен реон кп. бр. 8533, 8581, 8577, 8578, 8571, 8568, 8566, 8565, 8534 и се спојува со точката од каде што почна кп. бр. 8543.

2. Во Прилеп: Границата почнува од стариот пат Прилеп — Титов Велес, оди кон север по него, скршнува кон исток до пресекот на кп. бр. 782, оди по неа до пресекот на кп. бр. 783, продолжува и по северната граница на истата парцела сè до тромеѓето меѓу кп. бр. 783, 780 и 784 скршнува кон југозапад и оди по границата на кп. бр. 787 до пресекот на полскиот пат по кој продолжува сè до патот Прилеп — Оревоец.

3. Во Струга: Границата на градежното земјиште почнува од југозападната страча на патот кој води од Струга за с. Калишта, на југозападната граница на порано утврдениот потесен градежен реон во Струга по двомерката меѓу кп. бр. 3265 и 3264, која меѓа белега претставува почетна точка на новата граница, а белегата е одбележена со камен.

Од оваа точка границата на градежното земјиште продолжува на север по западната и северната страна на кп. бр. 3264, скршнува на север по западните меѓи на кп. бр. 3262 и 3261 и излегува на каналот за одводнување кп. бр. 3308, оди по него на север сè до јужната меѓа на кп. бр. 3309/2, скршнува на запад под агол од 90° по каналот за одводнување кп. бр. 3309/1, сè до двомерката меѓу катастарските општини Струга и Калишта, на југозападниот агол на кп. бр. 3217. Оттука границата скршнува на север по западната меѓа на кп. бр. 3217, излегува на патот кој води од Струга за Кафасан, го сече него и под прав агол од 90° скршнува на исток, оди по него сè до југозападниот агол на кп. бр. 3116, потоа скршнува на север по западната меѓа на истата кп., а потоа скршнува на исток по северните меѓи на кп. бр. 3116 и 3117, потоа скршнува на север, сечејќи ја кп. бр. 2839 на 30 метра од патот Струга — Кафасан и продолжува на север во западните меѓи на кп. бр. 3118, 3146, 3147, 3149, 3150 и 3151. Оттука границата скршнува на исток и оди по северните меѓи на кп. бр. 3151, 3152 и 3153, скршнува на северозапад по западната меѓа на кп. бр. 3154, потоа скршнува на исток по северните меѓи на кп. бр. 3155, 3157, 3158, 3159, 3160 и 2177, сè до каналот за одводнување кп. бр. 2834, скршнува на југ по источната меѓа на тој канал сè до вториот канал за одводнување кп. бр. 3178, продолжува на исток по северната страна на истиот канал оди по него на исток сè до кп. бр. 219, од каде скршнува на југ, а потоа на исток по истата кп. и кп. бр. 217, а потоа скршнува на север и оди по каналот за одводнување кп. бр. 215, го сече каналот кп. бр. 214, оди на север кон западната меѓа кп. бр. 210, скршнува на исток по северната меѓа на истата кп. и излегува на патот кп. бр. 2728, оди по него на исток, заобиколувајќи ја кп. бр. 161/1, продолжува по опишаниот пат и излегува на патот кп. бр. 2809, кој оди кон север сè до северозападниот агол на кп. бр. 1.

Оттука границата продолжува и оди на исток по северната меѓа на кп. бр. 5, продолжува на исток, излегува на патот Струга — Дебар, го сече него и излегува на Мали Дрим кп. бр. 2710, скршнува на север, оди по него сè до сливот на Мали Дрим, во реката Црни Дрим, ја сече реката Црни Дрим, продолжува на исток, а потоа скршнува на југ по источниот брег на реката Црни Дрим сè до каналот за одводнување кп. бр. 22. Оттука границата скршнува на југоисток, продолжува по самиот канал за одводнување кп. бр. 2711, оди по каналот на југоисток сè до патот Струга — Мислешево кп. бр. 2757.

Оттука границата скршнува на запад и оди по тој пат сè до полигонометриската точка бр. 89, а потоа скршнува на југ по патчето кп. бр. 2756 и продолжува по двојната на парцелите кп. бр. 2551 и 2556, потоа скршнува на исток по северната меѓа на кп. бр. 2556, а потоа скршнува на југ по истата катастарска парцела кп. бр. 2557 и 2554 скршнува на исток по каналот за одводнување кп. бр. 2553/2, сè до североисточниот агол на кп. бр. 2574, а потоа оди на југ по каналот за одводнување меѓу катастарските парцели бр. 2574, 2578 и 2577 и излегува на бив. железничка пруга Струга—Охрид, ја сече пругата, одејќи на југ, излегува на патот Струга—Охрид, од каде што скршнува на запад, оди по него сè до меѓата меѓу кп. бр. 2570/2 и 2569 каде што се спојува со порано утврдениот потесен градежен реон на Струга. Од оваа точка границата продолжува по границата на порано утврдениот потесен градежен реон на Струга, сè до почетната точка на оваа граница.

Во реонот на туристичката населба Мислешево, која е составен дел на градот Струга, границата почнува од југозападната страна на троеѓата на кп. бр. 2038, 2041 и 2816, која наедно претставува почетна точка, а белегот е обележан со камен.

Од оваа точка границата продолжува на север по западната меѓа на кп. бр. 2038 и 2039, од каде што скршнува на исток по северната меѓа на кп. бр. 2039, продолжува на север по западните меѓи на кп. бр. 2034 и 2033, од каде што скршнува на запад, заобикојувајќи ги парцелите кп. бр. 2028 на западната и северната меѓа, потоа оди кон север и исток по меѓата на кп. бр. 2115 и по северната меѓа на кп. бр. 2117, продолжува по јужната меѓа на патот кп. бр. 2812, продолжува на исток по самиот пат, сè до североисточниот агол на кп. бр. 2135 од каде што продолжува на југ по источната меѓа на истата кп. и скршнува на исток по северните меѓи на кп. бр. 2122 и 2123, потоа скршнува на север по западната меѓа на кп. бр. 2124, повторно излегува на патот и продолжува на исток по јужната меѓа на патот, сè до североисточниот агол на кп. бр. 2124, потоа скршнува на југ по источната меѓа на истата кп. сè до северозападниот агол на кп. бр. 2125/1, потоа скршнува на исток по северните меѓи на кп. бр. 2125/2, 2125/3 и 2125/4, продолжува на север по западната меѓа на кп. бр. 2127, повторно излегува на патот, одејќи на исток по јужната страна на истиот пат до североисточниот агол на кп. бр. 2127, потоа скршнува на југ по источната меѓа на истата парцела сè до северозападниот агол на кп. бр. 2129, продолжува по северните меѓи на кп. бр. 2129 и 2130, потоа скршнува на север по западната меѓа на кп. бр. 2131 и излегува на север до патот, оди по него на меѓа на кп. бр. 2131 и излегува на север до патот, оди по него на исток, а потоа свртува на југ, заобикојувајќи ја кп. бр. 2131 сè до северозападниот агол на кп. бр. 2133, оди кон исток по северните меѓи на кп. бр. 2133, 2134 и 2135/2 до североисточниот агол на кп. бр. 2135/2, а потоа продолжува по источната меѓа на кп. бр. 2135/2, продолжува кон југ по источната меѓа на кп. бр. 2093, а потоа скршнува на запад и југ по меѓата на кп. бр. 2093, сè до троеѓата на кп. бр. 2093, 2796 и 2814. Оттука границата скршнува на запад по јужната страна на патот бр. 501 и кп. бр. 2814 и така оди сè до почетната точка на оваа граница.

4. Во Свети Николе: Границата започнува од патот Свети Николе — село Кнежје, односно оди по југозападната граница на кп. бр. 6000, 5999, продолжува по југозападните граници на кп. бр. 6023, 6044, 6042, 6041, 6039, продолжува по шумскиот појас означен со кп. бр. 6121, во правец на северозапад, свртува по северозападните граници на кп. бр. 6123, 6117, 6116, 6115 и 6113, го сече патот Свети Николе — село Иванковци, оди по југозападната и северозападната граница на кп. бр. 6161, оди по југозападната граница на истата, продолжува на северозападната граница на кп. бр. 6160, до кп. бр.

6158 и продолжува во правец на север, сечејќи ја неа, Горобинска река, кп. бр. 6150, 6145, патот со кп. бр. 6136, кп. 1789. Оттука границата свртува на лево по северната граница на катастарската парцела 1789, продолжува по ист правец во должина од 60 метри по североисточната граница на кп. бр. 1779. Оттука свртува кон север и ја сече кп. бр. 1786 до патот Свети Николе — Горобинци, потоа оди по југоисточните граници на кп. бр. 1813, 1816, 1817, 1821, до патот Свети Николе — село Сопот, означен со кп. бр. 7794, продолжува по шумскиот појас, означен со кп. бр. 1828, 2003 и 1964, доаѓа до југоисточната граница на кп. бр. 1963, излегува на патот Свети Николе — Куманово, со тоа што скршнува јужно од него кон Свети Николе сè до старата граница на градежниот реон Свети Николе, поопштествена во 1964 година, односно оди по улицата „Младинска“ кон запад сè до пресекот на улицата „Карпошева“, од каде што продолжува кон југ по улицата „Крсте Мисирков“ ја сече улицата „Кочо Рацин“ и продолжува сè до пресекот на реката Поток (која произлегува од Горобинска река), продолжува по североисточните граници на кп. бр. 6099, 6097, 6079, 6075, 6078, 6080, 6069, 6067 и 6066, продолжува по источната граница на кп. бр. 5673, го сече појасот кп. бр. 5676, оди по источната граница на кп. бр. 5672 и излегува на патот Свети Николе — село Кнежје, оди по западниот правец на овој пат сè до почетната точка на југозападната граница на кп. бр. 6000 каде што започнува граница.

5. Во Цумајлија: Границата почнува од пресекот на патот Титов Велес — Штип со западната меѓа на кп. бр. 1451, продолжува на север односно свртува на исток по границата на истата парцела сè до пресекот со суводолицата кп. бр. 1453, каде што од источната страна на истата продолжува кон север во должина од 370 метра, свртува строго на североисток, ја сече кп. бр. 821 во должина од 360 метра, а кој правец се совпаѓа со пресечната точка кп. бр. 1726 со железничката пруга, ја заобикојува претходно северозападната страна на кп. бр. 1067 како и североисточната страна на истата кп. бр. и доаѓа до пресекот определен со правецот на претходната метража. Границата продолжува по железничката пруга Титов Велес — Кочани во југозападната страна во должина од 265 метри, каде што свртува на лево кон североисток и притоа ја сече железничката пруга и патот за село Милино и излегува на северозападните граници на кп. бр. 1058, 1057, 1058/2, 1058/1, 1053, 1029, 1030, 1032/2, 1032/1, ја заобикојува неа, свртува на југоисточната страна, сè до пресекот со кп. бр. 1026, каде што оди по северната граница на истата, продолжува по северната граница на кп. бр. 1022/1, го сече полскиот пат кп. бр. 1716, свртува кон североисток по границите на кп. бр. 987 и 988, го сече полскиот пат означен со кп. бр. 989, поминува по северната граница на кп. бр. 991, свртува на лево по северните граници на кп. бр. 995, 996, 997, 998, каде што ја заобикојува последната парцела, свртувајќи јужно и сечејќи го полскиот пат означен со кп. бр. 1715, доаѓа до северната пресечна точка на патот со парцелата 966/1, оди на исток по северната граница на истата, потоа оди по северната, јужната и западната нејзина граница, сè до пресекот со северната граница на кп. бр. 970, продолжува на југ кон нејзината граница и по границата на кп. бр. 971, потоа свртува на исток по северната и источната граница на кп. бр. 981/3, оди по источната и западната граница на кп. бр. 1153 одејќи по северните граници на кп. бр. 1154, 1156 и свртува по западната граница на кп. бр. 1156, сè до патот Штип — Титов Велес.

Потоа границата продолжува по споменатиот пат во правец кон Титов Велес, ја сече железничката пруга Титов Велес — Штип и доаѓа до западната граница на кп. бр. 1269, продолжува во ист правец по границите на кп. бр. 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, од каде што продолжува

ва на запад по јужната граница на кп. бр. 1265, го сече полскиот пат за село Коселери, оди по југоисточната граница на кп. бр. 1612 сè до полскиот пат означен со кп. бр. 1614, го сече него и продолжува по јужната граница на кп. бр. 1618, каде што движејќи се на запад, ги сече полските патишта и продолжува по јужната граница на кп. бр. 1579, го сече патот за село Дорфулија кп. бр. 1576 и по ист правец излегува на кп. бр. 1580/1, оди по југоисточната и југозападната граница на истата, потоа продолжува по јужната и југозападната граница на кп. бр. 1580/4, оди по југозападните граници на кп. бр. 1580/6 и 1580/5 сè до потокот, го сече него, свртува источно односно северно по западните граници на кп. бр. 1570, 1581, 1582, 1583, 1584, 1286/1, го сече полскиот пат и ја заобиколува од југозападната страна на кп. бр. 1591 и од западната страна на кп. бр. 1590, каде што избива на патот Титов Велес — Штип, свртува источно по самиот пат сè до правецот, односно пресекот на почетната точка на кп. бр. 1451, каде што и почна описот на границата на градежниот реон.

6. Во Демир Хисар: Границата почнува од крстосницата на патот од I ред Битола — Кичево со постојниот пат кп. бр. 541, оди кон запад, продолжува по северозападните граници на кп. бр. 447, 449, 450, 451, 453, 468, 469, 470, по западната и јужната страна на кп. бр. 480 и западните страни на кп. бр. 481, 482, западната и јужната страна на кп. бр. 483, западната и југоисточната страна на кп. бр. 484, југозападната и источната страна на кп. бр. 485, 486, западните страни на кп. бр. 488, 487, 505, 1544, 1546, западната и јужната страна на кп. бр. 1553, јужната страна на кп. бр. 1552 и 1551, каде што излегува на патот Битола — Кичево, оди по него во северен правец по патот со кп. бр. 541 каде што и започна границата.

7. Во Пробиштип: Границата започнува на местото каде што се вкрстуваат главниот пат Пробиштип — Штип и селскиот пат кој оди за село Калниште односно оди по јужните граници на кп. бр. 1528, 1527, 1526, 1525, 1521, 1520, 1519, 1518, 1517, 1514 и 1512, скршнува на север по патот Калниште — Злетово до патот за влегување во дворот на магацинскиот простор на ЗИК — Куманово, потоа скршнува на исток до источната меѓа на кп. бр. 1486 сопственост на Нацев Јахимов Ное од с. Калниште, оттаму скршнува на север по источната граница на кп. бр. 1486, потоа скршнува на исток по дел на јужната граница на кп. бр. 1482, а потоа по источната граница на истата парцела скршнува на север, излегува на селскиот пат кп. бр. 1822. Од ова место границата скршнува на запад по споменатиот пат и излегува на крстопатот меѓу овој пат и патот Калниште — Злетово, потоа скршнува на северозапад по патот Калниште — Злетово до источната граница на кп. бр. 1288. Тука границата скршнува на север по источната меѓа на кп. бр. 1288, потоа скршнува на исток по дел од јужната граница на кп. бр. 1271, скршнува на север по источната граница на истата и кп. бр. 1272, излегувајќи на селскиот пат, го сече него и излегува на долниот дел од источната граница на кп. бр. 1118, по чија цела источна граница продолжува на север, по источната граница на кп. бр. 1115, сопственост на Арсов Саздов Кузе од с. Калниште и кп. бр. 470, 479, 487, 486 и 501. Оттука границата продолжува на север до кп. бр. 452 и продолжува по кп. бр. 451, потоа кп. бр. 450, 442, 439, 438, 433 и 432 и излегува на патот Пробиштип — Добрево. Оттука границата продолжува по меѓата на север до границата на КО Марчино и КО Пробиштип. Оттука границата скршнува на запад по североисточната меѓа на кп. бр. 419, 417, 416, 415, 413. Оттука границата скршнува на југ по северозападната меѓа на кп. бр. 413 до североисточната меѓа на кп. бр. 412 и 411, го сече патот Пробиштип — Марчино и продолжува на југозапад по северозападната меѓа на кп. бр. 404 сопственост на Насев Т. Милош од Пробиштип. Од оваа точка границата

продолжува по северозападната меѓа на кп. бр. 400. Потоа границата скршнува по североисточната меѓа на кп. бр. 399. Оттука скршнува на југозапад по западните граници на кп. бр. 399, 397, 396 и излегува на патот Марчино — Пробиштип. Оттука границата се движи по патот на запад кој носи кп. бр. 1829 до крстопатот со друг пат кој се наоѓа на исток над базенот за капење, свртува на југозапад, движејќи се по патот на кп. бр. 1802 до западната граница на кп. бр. 293 сопственост на Петров Борисов Стоилко, од Пробиштип, скршнува на север до крајот на западната граница на кп. бр. 293, а потоа продолжува на северозапад, сечејќи ја по правец на кп. бр. 288 минува по јужните граници на кп. бр. 284, 283, 282, 281, од каде што скршнува на југозапад и по северозападната граница на кп. бр. 279. Потоа скршнува на север по источната граница на кп. бр. 277, 276, 275, 274, каде што излегува на долот кој има правец север—југ со кп. бр. 1795. Оттука границата се протега на југ по должината на долот до неговото завршување во реката „Киселица“, која има кп. бр. 1294, се движи југоисточно по реката сè до патот кој носи кп. бр. 1828 и ја сече оваа река по самиот пат, скршнува на исток до патот Пробиштип — Штип каде што започнува границата.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден по неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

107.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УКИНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Се прогласува Законот за укинување на Републичкиот фонд за унапредување на индивидуалното земјоделство,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 март 1974 година.

Број 03-782

30 март 1974 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА УКИНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Член 1

Републичкиот фонд за унапредување на индивидуалното земјоделство, што е основан со Законот за Републичкиот фонд за унапредување на индивидуалното земјоделство („Службен весник на СРМ“ бр. 12/71), се укинува и престанува да работи.

Член 2

Сите права и обврски што произлегуваат од Законот за Републичкиот фонд за унапредување на индивидуалното земјоделство се пренесуваат врз Републиката.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, престанува да важи Законот за Републичкиот фонд за унапредување на индивидуалното земјоделство („Службен весник на СРМ“ бр. 12/71).

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

108.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УКИНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД НА ВОДИ

Се прогласува Законот за укинување на Републичкиот фонд за води,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 март 1974 година.

Број 03-783
30 март 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА УКИНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВОДИ

Член 1

Републичкиот фонд за води, што е основан со Законот за Републичкиот фонд за води („Службен весник на СРМ“ бр. 37/64), се укинува и престанува да работи.

Член 2

Правата и обврските на Републичкиот фонд за води ги презема и врши Републиката.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, престанува да важи Законот за Републичкиот фонд за води („Службен весник на СРМ“ бр. 37/64).

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

109.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УКИНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПОМАГАЊЕ ДЕЈНОСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за укинување на Републичкиот фонд за помагање дејноста на општествените организации,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 29 март 1974 година.

Број 03-787
30 март 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА УКИНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПОМАГАЊЕ ДЕЈНОСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Републичкиот фонд за помагање дејноста на општествените организации, што е основан со Законот за Републичкиот фонд за помагање дејноста на општествените организации („Службен весник на СРМ“ бр. 6/66) се укинува и престанува да работи.

Член 2

Средствата, правата и обврските на Републичкиот фонд, кој според претходниот член се укинува, ги презема Социјалистичка Република Македонија.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, престанува да важи Законот за Републичкиот фонд за помагање дејноста на општествените организации („Службен весник на СРМ“, бр. 6/66).

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

110.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО ИЗГРАДБАТА НА СПОМЕНИК НА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНАТА БОРБА И ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ ВО КРУШЕВО, ДОМ НА ПОЕЗИЈАТА ВО СТРУГА И СПОМЕН ДОМ НА КУЛТУРАТА ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за учеството на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето изградбата на споменик на Националноослободителната борба и Илинденското востание во Крушево, Дом на поезијата во Струга и Спомен дом на културата во Свети Николе,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 29 март 1974 година.

Број 03-778
30 март 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО ИЗГРАДБАТА НА СПОМЕНИК НА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНАТА БОРБА И ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ ВО КРУШЕВО, ДОМ НА ПОЕЗИЈАТА ВО СТРУГА И СПОМЕН ДОМ НА КУЛТУРАТА ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Во Законот за учеството на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето изградбата на споменик на Националноослободителната борба и Илинденското востание во Крушево, дом на поезијата во Струга и спомен-дом на културата во Свети Николе („Службен весник на СРМ“ бр. 18/70, 44/72), во член 1 износот од 17.200.000 динари се заменува со износ од 19.820.000 динари.

Член 2

Во член 3 износот од 9.600.000 динари се заменува со износ од 12.220.000 динари.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

111.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 март 1974 година.

Број 03-822
30 март 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Член 1

Во Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги („Службен весник на СРМ“, бр. 45/72 и 3/73) член 5 се брише.

Член 2

Член 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги, објавен во „Службен весник на СРМ“, бр. 3/73 година, се брише.

Член 3

Во тарифата, по тар. број 4 се додава тар. бр. 5 кој гласи:

„На продадени билети за кино-претстави се плаќа посебен републички данок на надоместок за услуги по стапка од 17%, а за филм прикажан на лента од 16 м.м. по стапка од 7%.

Не се плаќа данок, по овој тар. број, кога филмот се прикажува во образовни и научни установи и со подвижен кинопроектор.

Забелешка:

Даночна основица на данокот по овој тар. бр. претставува цената на секој продаден билет“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а членовите 1 и 3 ќе се применуваат од 1 април 1974 година.

112.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РЕПУБЛИКАТА И ОПШТИНИТЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за финансирање на Републиката и општините,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 29 март 1974 година.

Број 03-790
30 март 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РЕПУБЛИКАТА И ОПШТИНИТЕ****Член 1**

Во член 31 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ бр. 3/73) во точка „а“) по потточката 5 се додава нова потточка која гласи:

„6. данок од оданочување на странски лица“.

Во точка „б“, по потточката 2 се додава нова точка која гласи:

„3. такса на вода“.

По точка „б“) се додава нова точка „в“ која гласи:

„в) парични казни утврдени со одделни прописи, ако со тие прописи не е поинаку утврдено“.

Член 2

Во став 2 на член 32, во точка „б“, по потточката 3 се додава нова потточка која гласи:

„4. такса на вода“.

Член 3

Член 34 се брише.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а одредбите на член 1, став 3 ќе се применуваат од 23 февруари 1974 година.

113.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за основното училиште,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 29 март 1974 година.

Број 03-779
30 март 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ****Член 1**

Во Законот за основното училиште („Службен весник на СРМ“ бр. 7/69), во член 167, став 1, точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „а на учениците од I до VII одделение на крајот на учебната година им се издава свидетелство за завршено одделение“.

Член 2

Ставот 2 на член 167 се менува и гласи: „Полугодишните оценки на учениците од I—VIII одделение им се соопштуваат преку ученичката книшка“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

114.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за средното образование,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 29 март 1974 година.

Број 03-780
30 март 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ****Член 1**

Во Законот за средното образование („Службен весник на СРМ“ бр. 24/70, 29/70, 39/71 и 5/73), во член 126, став 1, точката се брише и се додаваат зборовите: „а на крајот на учебната година свидетелства за завршен клас“.

Член 2

Став 2 на член 126 се менува и гласи: „Успехот и поведението на учениците во училиштето за средно образование на крајот на првото полугодие им се соопштува преку ученичка книшка, а на крајот на учебната година преку свидетелство за завршен клас“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во Службен весник на Социјалистичка Република Македонија.

115.

Врз основа на Амандманот VI, точка 1, став 3 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 март 1974 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАСПОРЕДОТ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА
ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ЗА 1974 ГОДИНА

1. Девизите за потребите на Социјалистичка Република Македонија во 1974 година, утврдени во износ од 95.000.000 динари, со точката 2 од Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите за потребите на Федерацијата, на републиките и на автономните покраини за 1974 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 71/73), ќе се користат за нестоковни и стокковни плаќања за потребите на републичките органи, собранијата на општините, установите, општествените организации и граѓанските правни лица, како и за намирување на други потреби на Републиката, и тоа:

- 1) за нестоковни плаќања — до износ од 14.460.000 динари
- 2) за стокковни плаќања — до износ од 77.340.000 динари

Од вкупниот износ на девизите од ставот 1 на оваа точка се издвојува износот од 1.700.000 динари за намирување на непредвидени и недоволно предвидени расходи на Републиката (резерва), како и износ од 1.500.000 динари за намирување на потребите на собранијата на општините и Заедницата на општините и градовите на Македонија.

2. За користење на средствата од резервата одлучува Извршниот совет. Извршниот совет правото на располагање со резервата, до висина од 15.000 динари, може да го пренесе на републичкиот секретар за финансии.

3. Се овластува републичкиот секретар за финансии да врши распоред на износот на девизите од точката 1, став 2 на оваа одлука предвиден за собранијата на општините и Заедницата на општините и градовите на Македонија.

4. Од вкупниот износ на девизите, утврдени во точката 1 на оваа одлука, можат да се користат 90% во девизи кои се од значење за одржување на ликвидноста на меѓународните плаќања, а 10% во други девизи.

Извршниот совет може, придржувајќи се за соодносот од претходниот став, да одобрува користење на девизи на одделни корисници и во сооднос поинаков од односот определен во став 1 на оваа точка.

5. Се овластува Извршниот совет да врши пренесување на распоредените износи на девизи во резервата, по претходна прибавена согласност од корисниците, доколку не ќе можат да ги искористат распоредените девизни средства според оваа одлука.

6. Со распоредот на девизите за 1974 година, кој е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел, се утврдуваат, во границите на износите од точката 1, став 1 на оваа одлука, највисоките износи на девизи за одделни корисници.

7. Утврдениот износ на девизите според оваа одлука на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје, ќе го распореди по факултети, Универзитетот во Скопје.

8. Извршниот совет ќе му поднесе на Собранието на Социјалистичка Република Македонија извештај за користењето на девизите според оваа одлука до 30 април 1975 година.

9. Износите на девизите што се искористени во 1974 година, до донесувањето на оваа одлука, се засметуваат во износите на одделни корисници утврдени со посебниот распоред.

10. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари до 31 декември 1974 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-837
30 март 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА

Ред. број	Корисник	Изразено во динари	
1	2	3	
1.	Собрание на СР Македонија		
	— нестоковни плаќања	200.000	
	— стокковни плаќања	1.100.000	1.300.000
2.	Извршен совет		
	— нестоковни плаќања	600.000	
	— стокковни плаќања	2.750.000	3.350.000
3.	Македонска академија на науките и уметностите		
	— нестоковни плаќања	70.000	
	— стокковни плаќања	40.000	110.000
4.	Републички секретаријат за образование и наука		
	— нестоковни плаќања		200.000
5.	Републички секретаријат за култура		
	— нестоковни плаќања		300.000
6.	Републички секретаријат за внатрешни работи		
	— нестоковни плаќања	400.000	
	— стокковни плаќања	7.000.000	7.400.000
7.	Главен штаб за народна одбрана		
	— стокковни плаќања		400.000
8.	Републички секретаријат за здравство и социјална политика		
	— нестоковни плаќања	250.000	
	— стокковни плаќања	700.000	950.000
9.	Републички секретаријат за индустрија и трговија		
	— нестоковни плаќања		100.000
10.	Републички секретаријат за земјоделство и шумарство		
	— нестоковни плаќања	150.000	
	— стокковни плаќања	200.000	350.000
11.	Републички секретаријат за економски односи со странство		
	— нестоковни плаќања		100.000
12.	Секретаријат за односи со странство		
	— нестоковни плаќања		80.000
13.	Републички хидрометеоролошки завод		
	— нестоковни плаќања	50.000	
	— стокковни плаќања	950.000	1.000.000
14.	Републички завод за статистика		
	— стокковни плаќања		100.000
15.	Републички завод за техничка соработка		
	— нестоковни плаќања		2.000.000
16.	Републичка заедница на образованието		
	— нестоковни плаќања		100.000

1	2	3
17. Републичка геодетска управа		
— нестоковни плаќања	50.000	
— стоковни плаќања	400.000	450.000
18. Републички фонд за научно истражувачки работи		
— нестоковни плаќања	1.200.000	
— стоковни плаќања	6.300.000	7.500.000
19. Републичка комисија за културни врски со странство		
— нестоковни плаќања		800.000
20. Универзитет „Кирил и Методиј“ — Скопје		
— нестоковни плаќања	500.000	
— стоковни плаќања	7.700.000	8.200.000
21. Народна и универзитетска библиотека		
— нестоковни плаќања	60.000	
— стоковни плаќања	600.000	660.000
22. Архив на Македонија		
— нестоковни плаќања	80.000	
— стоковни плаќања	600.000	680.000
23. Македонски народен театар		
— стоковни плаќања		20.000.000
24. Радио-телевизија — Скопје		
— нестоковни плаќања	2.000.000	
— стоковни плаќања	18.000.000	20.000.000
25. Новинско-издавачко и печатарско претпријатие „Нова Македонија“		
— нестоковни плаќања	1.600.000	
— стоковни плаќања	3.000.000	4.600.000
26. Републичка комисија за верски прашања		
— нестоковни плаќања		800.000
27. Собрание на град — Скопје		
— нестоковни плаќања	500.000	
— стоковни плаќања	1.500.000	2.000.000
28. Народна банка на Македонија		
— нестоковни плаќања	60.000	
— стоковни плаќања	500.000	560.000
29. Служба на општественото книговодство		
— Централа во Скопје		
— нестоковни плаќања	80.000	
— стоковни плаќања	1.000.000	1.080.000
30. Заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија		
— нестоковни плаќања — лекување		1.200.000
31. Стопанска комора на Македонија		
— нестоковни плаќања	300.000	
— стоковни плаќања	300.000	600.000
32. Стрелачки сојуз на Македонија		
— стоковни плаќања		300.000
33. Сојуз на радиоаматерите на Македонија		
— стоковни плаќања		500.000
34. Сојуз на организациите за физичка култура на Македонија		
— нестоковни плаќања	100.000	
— стоковни плаќања	500.000	600.000
35. Центар за примена на радиоизотопи во стопанството на СР Македонија		
— стоковни плаќања		300.000
36. Завод за студии и проектирање		
— стоковни плаќања		300.000
37. Дирекција за координација на интегрален развој на сливот на реката Вардар		
— нестоковни плаќања		80.000

1	2	3
38. Хидро-биолошки завод — Охрид		
— нестоковни плаќања	150.000	
— стоковни плаќања	800.000	950.000
39. Висока музичка школа — Скопје		
— нестоковни плаќања	250.000	
— стоковни плаќања	150.000	400.000
40. Републички фонд за заштита од градобијност		
— стоковни плаќања		700.000
41. Централен комитет на СК на Македонија		
— стоковни плаќања		400.000
42. Републички фонд за патишта		
— нестоковни плаќања	50.000	
— стоковни плаќања	250.000	300.000
ВКУПНО:		91.800.000

116.

Врз основа на член 66 став 1 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 21/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 29 март 1974 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ДОМОТ ЗА ДООЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА — БИТОЛА****I**

Се дава согласност на Статутот на Домот за доенчиња и мали деца — Битола што го донесе Соборот на работните луѓе на Домот за доенчиња и мали деца — Битола на 11 декември 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-796
30 март 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

117.

Врз основа на член 66, став 1 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 21/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 29 март 1974 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС — СКОПЈЕ****I**

Се дава согласност на Статутот на Центарот за слух, говор и глас — Скопје, што го донесе Соборот на работните луѓе на Центарот за слух, говор и глас — Скопје на 13 декември 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03—793
30 март 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

118.

Врз основа на член 13, став 6 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен весник на СРМ“ број 31/72), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 29 март 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1974 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Програмата за работа на Службата на општественото книговодство на СР Македонија за 1974 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-795
30 март 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

119.

Врз основа на член 52 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ број 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 29 март 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА НЕРВНИ И ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ ВО СЕЛО БАРДОВЦИ — СКОПЈЕ

I

Се дава согласност на Статутот на Болницата за нервни и душевни болести во село Бардовци — Скопје, што го донесе Соборот на работните луѓе на Болницата за нервни и душевни болести во село Бардовци — Скопје на 13 јули 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-792
30 март 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

120.

Врз основа на член 66, став 1 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 21/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 29 март 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ПРАШАЊА — СКОПЈЕ

I

Се дава согласност на Статутот на Републичкиот завод за социјални прашања — Скопје, што го донесе Соборот на работните луѓе на Републичкиот завод за социјални прашања — Скопје на 14 декември 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето на „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-794
30 март 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

121.

Врз основа на член 97 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ број 3/73), Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор одржана на 29 март 1974 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 29 март 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО ЗА 1974 ГОДИНА

I

Се дава одобрение на Програмата за работа на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството за 1974 година, што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството, на седницата одржана на 26 декември 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-836
11 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

122.

Врз основа на член 106 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ број 3/73), Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 март 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО ЗА 1973 ГОДИНА

I

Се одобрува завршната сметка на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството за 1973 година, што Управниот одбор на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството ја донесе на седницата на 15 јануари 1974 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-835
11 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

123.

Врз основа на член 90 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ бр. 3/73), Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 март 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО ЗА 1974 ГОДИНА

I

Се дава согласност на финансискиот план на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството за 1974 година, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството, на седницата одржана на 26 декември 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-834
11 април 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

124.

Врз основа на член 9 од Законот за републичкиот буџет за 1974 година, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 март 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГРАМА НА МЕРКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО ВО 1974 ГОДИНА

I

За унапредување на индивидуалното земјоделство со оваа одлука се утврдува Програма на мерките што ќе се финансираат од буџетот на Социјалистичка Република Македонија.

II

Средствата за финансирање на мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство се обезбедуваат од буџетот на Социјалистичка Република Македонија во износ од 12.500.000 динари и 8.227.000 динари пренесени средства од Републичкиот фонд за унапредување на индивидуалното земјоделство.

III

РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА

Средствата на Републичкиот буџет за унапредување на индивидуалното земјоделство се распоредуваат за финансирање на мерките во следните области:

	динари
1. Сточарство	5.044.500
2. Полјоделство	2.913.000
3. Градинарство	227.500
4. Овощарство	750.500
5. Лозарство	372.000
6. Почвени анализи	27.000
7. Натпревари за високи приноси	271.000
8. Земјоделско образование, пропаганда и проекти	600.000
9. Финансирање на Републиката и општинските стручни служби за унапредување на индивидуалното земјоделство	3.702.000
10. Бенефицирање на каматната стапка за инвестициони кредити пласирани во индивидуалното земјоделство	2.250.000
11. Опременување на стручните служби	1.200.000
12. Трошоци за стручно-технички работи (банкарски провизии и други материјални трошоци)	100.000
13. Средства за набавка на моторни возила за стручните служби	100.000
14. Учество во финансирањето на заштитата од градобижноста	2.267.000
Вкупно распоредени средства	19.804.000
Тековна резерва	603.000
СЕ ВКУПНО СРЕДСТВА:	20.477.000

IV

РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА СПОРЕД МЕРКИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ФИНАНСИРААТ
ОД РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ВО РАМКИТЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СРЕДСТВА
ПО ГРАНКИ И НАМЕНИ

1	Количество	Субвенција по единич- на мерка (во динари)			Вкупен износ на субвенција (во 000 динари)		
		Р. Б.	О. Б.	Вкупно	Р. Б.	Вкупно	
	2	3	4	5	6	7	8
I. СТОЧАРСТВО							
Говедарство							
1. Набавка на бикови — броја	10	7500	7500	15000	75	75	150
2. р/о на крави:							
а) во амбуланта и ветеринарна станица — броја	12500	10	40	80	500	500	1000
б) во пункт — броја	12500	65	65	130	813	813	1626
ВКУПНО:	25000	—	—	—	1388	1388	2776
3. Одгледување на јуници од в/о од 6—12 м. — бр.	2515	350	350	700	880	880	1760
4. Субвенција за исхрана на бикови — броја	31	1500	1500	3000	46,5	46,5	93
5. Субвенции за осигур. и бикови	31	1000	1000	2000	31	31	62
6. Уматичување на крави	—	1000	—	1000	1000	—	1000
7. Полнење на контајнари — броја	56	3600	—	3600	202	—	202
ВКУПНО:	—	—	—	—	3547,5	2347,5	6089
Овчарство							
1. Набавка на овци — броја	1000	700	700	1400	700	700	1400
2. Осигурување на овни — броја	850	100	100	200	85	85	170
ВКУПНО:	—	—	—	—	785	785	1570
Свињарство							
1. Набавка на нерези — броја	115	1500	1500	3000	172	172	344
2. Набавка на назимци — броја	500	800	800	1600	400	400	800
ВКУПНО:	—	—	—	—	572	572	1144
Пчелни сандаци — броја	700	200	200	400	140	140	280
ВКУПНО СТОЧАРСТВО:	—	—	—	—	5044,5	3842,5	8887
II. ПОЛЈОДЕЛСТВО							
1. Семе пченица — тони	1050	—	—	—	370	370	740
а) постојни сорти — тони	500	0,30	0,30	0,60	150	150	300
б) Нови сорти — тони	550	0,40	0,40	0,80	220	220	440
2. Рж — семе — тони	200	0,50	0,50	1	100	100	200
3. Јачмен — семе — тони	120	0,30	0,30	0,60	36	36	72
4. Хибридна пченка — тони — вкупно	110	—	—	—	445	445	890
а) Ск. хибрид — тони	80	5,00	5,00	10,00	400	400	800
б) Други хибриди — тони	30	1,50	1,50	3,00	45	45	90
5. Ориз — арпа — тони	110	1,50	1,50	3,00	165	165	330
6. Луцерка — детелина — тони	60	10,00	10,00	20,00	600	600	1200
7. Еспарзета — тони	5	7,00	7,00	14,00	35	35	70
8. Семе компир — тони	400	1,00	1,00	2,00	400	400	800
9. Граор ист. грашок — тони	70	2,00	2,00	4,00	140	140	180
10. Фуражни култури кг/ха семе	500	150,00	150,00	300,00	75	75	150
ВКУПНО СЕМЕ:	—	—	—	—	2811	2811	5622
Демонстративни опити во полјоделството							
Опити со пченица — броја	220	250	250	500	55	55	110
Опити со хибридна пчен. — броја	80	250	250	500	20	20	40
Опити со вештачко ѓубре — броја	60	200	200	400	12	12	24
Опити со хербицидни средства — броја	300	50	50	100	15	15	30
ВКУПНО ОПИТИ:	660	—	—	—	102	102	204
ВКУПНО ПОЛЈОДЕЛСТВО:	—	—	—	—	2913	2913	5826

Р. Б. Републички буџет
О. Б. Општински буџет

	1	2	3	4	5	6	7	8
III. ГРАДИНАРСТВО								
1. Опити со пласт. — броја	70	1800	1800	3600	126	126	252	
2. Пластен со затр. — броја	2	75000	75000	15000	150	150	300	
3. Опити со средства за зашт.	30	50	50	100	1,5	1,5	3	
ВКУПНО ГРАДИНАРСТВО:	—	—	—	—	177,5	277,5	555	
IV. ОВОШТАРСТВО								
1. Црни рибизли — броја	25000	0,50	0,50	1,00	12,5	12,5	25,0	
2. Цреши — броја	6500	4,00	4,00	8,00	26,0	26,0	52,0	
3. Вишни — броја	10000	4,00	4,00	8,00	40,0	40,0	80,0	
4. Праски — броја	30000	4,00	4,00	8,00	120,0	120,0	240,0	
5. Кајсии — броја	3000	4,00	4,00	8,00	12,0	12,0	24,0	
6. Калемен орех — броја	15000	15,00	15,00	30,00	225,0	225,0	450,0	
7. Јаболка — броја	30000	4,00	4,00	8,00	120,0	120,0	240,0	
8. Круши — броја	20000	4,00	4,00	8,00	80,0	80,0	160,0	
9. Јагоди — броја	40000	0,10	0,10	0,20	40,0	40,0	80,0	
10. Јагоди под фол. оп.	40	1500	1500	3000	60,0	60,0	120,0	
11. Опити за јаболки	30	500	500	1000	15,0	15,0	30,0	
ВКУПНО ОВОШТАРСТВО:	—	—	—	—	750,5	750,5	1501,0	
V. ЛОЗАРСТВО								
1. Лозни калеми — броја	350000	1,0	1,0	1,0	350	350	700	
2. Опити (агр. и заш.)	40	550	550	1100	22	22	44	
ВКУПНО ЛОЗАРСТВО:	—	—	—	—	372,0	372,0	744,0	
VI. ПОЧВЕНИ АНАЛИЗИ — броја	900	30	30	900	27	27	54	
VII. НАТПРЕВАРИ ЗА ПРИНОСИ								
а) на ниво на општини	90	1500	1500	3000	135	135	270	
б) на ниво на Републиката	11	—	—	—	136	—	136	
ВКУПНО НАТПРЕВАРИ:	261	—	—	—	271	135	406	
VIII. ЗЕМЈОДЕЛСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОПА-ГАНДА								
1. Курсеви и семинари	—	—	—	—	100	70	170	
2. Пропаганда	—	—	—	—	350	170	500	
3. Земјоделска изложба	—	—	—	—	150	100	250	
ВКУПНО ЗЕМЈОДЕЛСКО ОБРАЗОВАНИЕ:	—	—	—	—	600	320	920	
IX. ФИНАНСИРАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО								
1. На ниво на Републиката					952	—	952	
— за лични доходи					570	—	570	
— за материјални трошоци					382	—	382	
2. На ниво на општините — вкупно					2750	2750	2750	
— за лични доходи					2100	2100	4200	
— за материјални расходи					620	620	1240	
ВКУПНО ЗА СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ:					3702	2750	6452	
X. ЗА БЕНИФИЦИРАНА КАМАТА 6% и 1,5%					2250	—	2250	
XI. ЗА ИНВЕСТИЦИИ (ЗА РАБОТНИ ПРОСТО-РИИ)					1200	—	1200	
XII. ТРОШОЦИ ЗА СТРУЧНО-ТЕХНИЧКИ РА-БОТИ					100	—	100	
XIII. СРЕДСТВА ЗА 6 МОТОРНИ ВОЗИЛА					100	—	100	
XIV. СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАД					2267	—	2267	
XV. ТЕКОВНА РЕЗЕРВА					603	—	603	
ВКУПНО ОД I—XIV:					19804	11487	31291	
ВКУПНО ОД I—XV:					20477	11487	31291	

V

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 63-838
30 март 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

125.

Со цел да се создадат поповолни материјални и општествени услови за побрзо остварување потребата на работните луѓе од соодветен стан, како битен фактор на нивната социјална сигурност и битна претпоставка за подобрување на животниот стандард и за зголемување продуктивноста на трудот, како и да се спречат општествено недопуштените појави во располагањето и користењето на средствата наменети за станбена изградба и на општествениот станбен фонд и да се отстранат причините на овие појави и последиците од нив, а тргнувајќи од начелните ставови на Сојузот на комунистите и на другите општествено-политички организации за станбената политика, како и од Резолуцијата за спречување и отстранување на општествено неоправданите социјални разлики, врз основа на член 273, став 1 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на СР Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 29 март 1974 година и на седницата на Соборот на општините, одржана на 29 март 1974 година, усвои

РЕЗОЛУЦИЈА

ЗА ОСНОВИТЕ НА СТАНБЕНАТА ПОЛИТИКА

I

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, врз основа на исцрпниот претрес во одборите и комисиите и на седниците на соборите за состојбата и проблемите во областа на станбеното стопанство од аспектот на спроведувањето на утврдената политика и на прописите во оваа област, како и имајќи ги предвид предлозите, мислењата и ставовите на општествено-политичките организации на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници и мислењата и предлозите на јавноста за потребата и можностите за зголемување обемот на станбената изградба, за неопходноста да се преземат мерки за спречување на појавите на злоупотреба во располагањето и користењето на средствата наменети за станбена изградба и на општествениот станбен фонд и за определени измени во прописите заради отстранување на причините на овие појави и последиците од нив, изнесени во општествено-политичката активност, особено по Писмото на претседателот на СКЈ и на Извршното биро на Претседателството на СКЈ, констатира:

1. Реформата во областа на станбеното стопанство, што во согласност со принципите утврдени со Резолуцијата на Сојузната скупштина за натамошниот развој на системот на станбеното стопанство е извршена со сојузните закони за финансирање на станбената изградба, за станбените односи и за стопанисувањето и управувањето со општествениот станбен фонд, овозможи во оваа област во изминатиот период да се постигнат значителни резултати, особено во зголемувањето на станбениот фонд во Републиката.

Новите односи во системот на финансирање на станбената изградба, создадени со укинувањето на општинските и на Републичкиот фонд за станбена изградба и концентрирање на средствата во работните организации и заедници, како и утврдувањето на станот како трајно потрошно дооро, придонесоа, покрај општествените средства што се издвојуваат со наменскиот придонес од личните доходи на работниците, за оваа намена да се мооилизираат и значителни средства на работните луѓе и граѓаните и дел од средствата за заедничка потрошувачка на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници. Како резултат на тоа, станбениот фонд во Републиката во периодот од 1966 до 1970 година е зголемен за 38.000 станови, со што бројот на жителите на еден стан од 5,9 е намален на 5,1 а просечната станбена површина по еден жител од 7,5 м² е зголемена на 10,5 м².

2. Меѓутоа, во станбената област во изминатиот период постоеа и определени проблеми, кои во прв ред се изразуваат во појавите на: ненаменско и нерационално трошење на средствата за станбена изградба во одделни работни организации и заедници како и во банките и другите органи; злоупотреби од страна на поединци и групи во распределбата на средствата наменети за станбена изградба преку користење на општествено неоправдани високи износи на кредити за изградба на големи луксузни станбени згради и станови во лична сопственост без или со минимално ангажирање на лични средства или за изградба на викенд-куќи; продажба на станарското право или користење на станарското право на општествен стан при поседување во исто место на стан во лична сопственост односно на два или повеќе општествени станови; продажба на општествени станбени згради и станови по ниски цени и на штета на општествената заедница и слично.

Посебен проблем претставуваше запоставување решавањето на станбените прашања на работниците со ниски доходи и на работниците од оние организации на здружениот труд кои не располагаат со потребните средства за станбена изградба, што беше последица на недоволно изградената социјална политика во оваа област врз пошироко засновани односи на солидарност и заемност на работните луѓе надвор од работните организации и заедници и на нееднаквата економска положба на работните организации поради различните услови на стопанисување.

Покрај тоа, проблемите во оваа област се изразуваат и во: недоволно изградената земјишна политика во општините, ненавременото изготвување и донесување на урбанистичките планови и на програмите за нивната реализација; непостоењето на програми за станбена изградба, ненавременото уредување на градежното неизградено земјиште; заостанувањето во изградбата на комунални објекти; брзот пораст на цените на становите поради големот покачување на цените на градежните материјали; оптоварувањето на станбената изградба со високи придонеси за комунално уредување; недоволната организираност на изградбата на станбените објекти и слично; задржувањето на станарите на релативно ниско ниво, што не овозможуваше создавање на доволно средства за редовно одржување на становите и станбените згради односно за подобрување на стандардот на станувањето и за проширена репродукција. Исто така, во оваа област не беа доволно развиени самоуправните односи во управувањето со станбените згради и станови во општествена сопственост и друго.

Овие проблеми и појави се причина за определено заостанување на обемот на станбената изградба во однос на објективните услови и можности што беа создадени со реформата во станбеното стопанство, како и за создавање на општествено-неоправдани социјални разлики во оваа област. Поради тоа, состојбата, проблемите и негативните појави во оваа област се најдоа во центарот на вни-

манието на општествената јавност и на општествено-политичката активност во Републиката.

3. Негативните појави и злоупотребите во располагањето и управувањето со средствата наменети за станбена изградба и со станбениот фонд во општествена сопственост беа последица, пред сè, на нецелосното остварување на самоуправувањето односно на неговото злоупотребување од страна на поединци и групи; искористувањето на недоизграденоста на системот во оваа област односно на извесни празнини во прописите; недоволното самоуправно нормирање на односите; недоследното и нецелосното спроведување на прописите и на самоуправните акти; несоодветната примена на законските и особено на општествено-моралните санкции; недоволната ефикасност на државните органи и недоволната ангажираност на организираниите општествени сили за нивно спречување и отстранување и слично.

4. Како резултат на активностите и акциите на општествено-политичките организации и на мерките на органите на управувањето во организациите на здружениот труд и во другите самоуправни организации и заедници, на банките и на државните органи што уследија по Дваесет и првата седница на Претседателството на СКЈ и посебно по Писмото на Претседателот на СКЈ и на Извршното биро на Претседателството на СКЈ, дел од наведените проблеми во станбената област се решени односно нивното решавање е во тек. Имено, во значителна мерка се намалени максималните износи на станбените кредити од банките и од работните организации, оневозможено е користењето на кредити под поволни услови за изградба на вилени куќи, спречена е продажбата на општествениот фонд по ниски цени и со закон е наложено преиспитување на сите договори за купопродажба на општествени станови заклучени во периодот по 1. I. 1966 година со кои е оштетена општествената заедница, одземено е станарското право на значителен дел од лицата што користат општествени станови иако поседуваат станови во лична сопственост или кои користеле повеќе општествени станови, постигнати со почетни резултати во изградбата на станови за работниците со ниски доходи, донесени се закони од оваа област со кои се создадени основи за поефикасно спречување на негативните појави и други. Меѓутоа, во станбената област и натаму остануваат повеќе отворени проблеми кои треба да се решат неопходно со ангажирање и со координирана активност и мерки на сите органи и организации во Републиката.

II

Тргувајќи од уставното начело според кое станот во нашето самоуправно социјалистичко општество служи за задоволување на личните и семејните потреби на работните луѓе и граѓаните како и од значењето на станот како битен елемент на нивната социјална сигурност и битна претпоставка за подобрување на животниот стандард и за зголемување на продуктивноста на трудот, Собранието на Социјалистичка Република Македонија смета дека политиката, мерките и активностите на организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, на банките и државните органи во создавањето на услови за зголемување обемот на станбената изградба со цел да се забрза задоволувањето на потребата на работните луѓе од соодветен стан во согласност со реалните можности на заедницата и за спречување и отстранување на негативните појави во располагањето и користењето на средствата наменети за станбена изградба и со општествениот станбен фонд, треба да се засновуваат врз следните основи:

1. Имајќи ги предвид со Уставот утврдените правци на развитокот на нашето самоуправно социјалистичко општество, неопходно е и во областа на станувањето да се пристапи кон порадикарно менување на општествените односи со обезбедува-

ње на решавачко влијание на работните луѓе по сите прашања на станбената политика во основните организации на здружениот труд, другите самоуправни заедници и организации, месните заедници и општините.

2. Заради остварување на заедничките интереси и порационално и поорганизирано решавање на заедничките проблеми, потребно е и во областа на станувањето да се пристапи кон основање на самоуправните интересни заедници, во кои здружениот труд и работните луѓе ќе ги здружуваат средствата за станбена изградба, ќе ја утврдуваат политиката и програмата на станбената изградба, ќе обезбедуваат влијание врз урбанистичките решенија, проектирањето и градењето на станови и заедно со станарите и корисниците ќе управуваат со станбените згради, становите и деловните згради и простории во општествена сопственост.

Во рамките на самоуправната интересна заедница за станување можат да се основаат основни заедници или единици на таа интересна заедница, во кои членовите на интересната заедница остваруваат свои определени самоуправни права и обврски во согласност со самоуправната спогодба за основањето на интересната заедница или со нејзиниот статут.

Во остварувањето на определени заеднички интереси самоуправните интересни заедници можат да основаат сојуз на интересни заедници како и да развиваат други облици на деловна соработка.

Дејностите на финансирањето на станбената изградба и управувањето со становите и деловните згради и простории во општествена сопственост што се остваруваат во рамките на самоуправната интересна заедница се од посебен општествен интерес.

3. За задоволување на своите станбени потреби и за остварување на определени облици на солидарност, во согласност со начелото на самостојно располагање со доходот, работниците во основните организации на здружениот труд, во самоуправните интересни заедници и во работните заедници на организациите што вршат работи од заеднички интерес за повеќе организации на здружениот труд, на државните органи, општествено-политичките организации и здруженијата и во другите работни заедници што не се организирани како организации на здружениот труд, пензионерите и инвалидите, граѓанските правни лица, како и работните луѓе кои во вршењето на самостојниот личен труд употребуваат дополнителен труд на други лица, во рамките на самоуправната интересна заедница, во согласност со самоуправните спогодби и општествените договори, издвојуваат, здружуваат и распределуваат средства за станбена изградба и за подобрување на условите за станување.

Со овие како и со личните средства на работните луѓе и граѓаните треба да се обезбеди материјална основа за позабрзано решавање на нивните станбени потреби во наредниот период.

Најниската стапка на издвојување на средства за станбена изградба од страна на работниците во основните организации на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници и на работните луѓе кои во вршењето на самостојниот личен труд употребуваат дополнителен труд на други лица, ја утврдува самоуправната интересна заедница за станување во согласност со самоуправната спогодба, општествениот договор односно колективниот договор.

Стапката за издвојување на средства за станбена изградба за решавање на станбените прашања на пензионерите и инвалидите ја утврдува Собранието на Заедницата на пензионо-инвалидското осигурување на Македонија. Средствата што се издвојуваат во рамките на оваа заедница се распределуваат по општини, сразмерно на вкупните износи на пензиите и инвалиднините и се водат на посебни сметки во самоуправните интересни заедници за станување.

До определувањето на стапките за издвојување на средства од страна на самоуправните интересни заедници за станување, со закон односно со одлука на општинското собрание ќе се утврди висината на средствата кои задолжително ќе се издвојуваат за станбена изградба, но тоа не треба да биде помалку од сегашното ниво.

Тргувајќи од постојниот обем на нерешените станбени прашања на работните луѓе, Собранието смета дека издвојувањето на средства за станбена изградба што ќе се утврди, треба да биде најмалку на сегашното ниво. Меѓутоа, работните организации и другите самоуправни организации и заедници, врз основа на програмите за станбена изградба, во зависност од обемот и карактерот на нерешените станбени прашања на своите работници, треба да настојуваат за оваа намена да издвојуваат средства и по повисока стапка односно да насочуваат повеќе средства од фондовите за заедничка потрошувачка и доходот во рамките на своите реални можности, со цел да создадат услови за нивно побрзо решавање.

Во финансирањето на станбената изградба и во наредниот период треба да учествуваат работните луѓе и граѓаните со сопствени средства и со здружување на сопствени средства со општествените средства издвоени за оваа намена. За таа цел со политиката и мерките на самоуправната интересна заедница и на другите организации и заедници за распределба и користење на средствата за станбена изградба, со кредитниот систем и со прописите на Републиката и општините треба да се стимулира интересот на работните луѓе за максимално ангажирање на сопствени средства во решавањето на своето станбено прашање. Во таа смисла самоуправните интересни заедници во соработка со банките треба да стимулираат подолгорочно наменско штедење за стан и други облици за прибирање на слободни средства на работните луѓе и граѓаните. Притоа, посебно треба да се поттикнува динарското и девизното штедење на работниците што се на привремена работа во странство, создавајќи им погодни услови за решавање на нивното станбено прашање.

Ангажирањето на лични средства на работните луѓе треба да се остварува и преку доделувањето на користење на општествени станови во сите случаи кога тие можат да учествуваат и со соодветен дел на лични средства, со тоа што нивното враќање ќе се врши преку намалена станарина. Сопственото учество на идните корисници на станови не може да биде единствен и основен услов за остварување на првенствено право за добивање на таков стан на користење.

4. Средствата што се издвојуваат за станбена изградба според стапката што ја утврдува самоуправната интересна заедница за станување задолжително се здружуваат и распоредуваат во рамките на самоуправната интересна заедница.

Заради обезбедување на поголема рационалност и мобилност во користењето на средствата за станбена изградба и поефикасна, порационална и поефтина изградба, во рамките на самоуправните интересни заедници треба да се здружуваат и другите средства за станбена изградба што ги издвојуваат работниците во основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници.

Здружувањето и користењето на средствата треба да се врши на начин и под услови што ќе се утврдат со самоуправни спогодби, а врз економски принципи.

Со здружувањето на средствата во рамките на самоуправната интересна заедница треба да се обезбеди здружениот труд непосредно да ја води и насочува политиката на станбената изградба, да се договара со производителите на станови, да обезбедува долгорочно планирање, програмирање и континуитет во производството, да ги поттикнува современите процеси на градење, посебно индус-

триските методи на градење како битни услови и претпоставки за организирана изградба и организирано и поефтино производство на станови.

Општинските собранија и банките треба преку урбанистичката, земјишната и кредитната политика, висината на придонесот за комунално уредување на земјиштето и со други стимулативни облици да го поттикнуваат и поддржуваат здружувањето на средствата за станбена изградба.

5. Од средствата што задолжително се издвојуваат и здружуваат за станбена изградба во рамките на самоуправната интересна заедница, во согласност со начелото на солидарност и заемност, самоуправната интересна заедница насочува соодветен дел од овие средства со намена за обезбедување на поповолни услови за станбена изградба за потребите на работните луѓе со пониски доходи и за работниците од оние организации на здружениот труд што не располагаат со потребни средства за таа цел, како и за надоместување на дел од станарината на работните луѓе и граѓаните со пониски доходи.

За оваа намена треба да се насочат и средствата од ануитетите на поранешните општински станбени фондови, средствата на општините што ги издвојуваат за изградба на станови за оние работни луѓе и граѓани што не се во состојба на друг начин да обезбедат стан, други средства на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници како и дел на средства од станарините.

Од средствата што задолжително се издвојуваат и здружуваат за станбена изградба во рамките на самоуправната интересна заедница, соодветен дел на средства се насочуваат за позабрзано решавање на станбените прашања на учесниците во НОБ, врз основа на програмата што ќе ја утврди самоуправната интересна заедница во согласност со Сојузот на здруженијата на учесниците во НОБ во општината.

6. Со самоуправни спогодби и општествени договори, треба да се утврди таков систем на кредитирање со кој ќе се обезбеди строго наменско и рационално користење на средствата, односно такви видови и облици на кредитирање и изградба на станови што ќе овозможат побрзо решавање на нерешените станбени проблеми.

Со нив треба поопределено да се утврдат условите и да се изградат критериуми за висината на кредитите за изградба на станови и семејни станбени згради во сопственост на граѓаните како и за подобрување на условите за станување, со цел да се оневозможи користењето на кредити под поповолни услови за изградба на станови што ги надминуваат потребите на домаќинството на корисникот на кредитот и да се спречат други појави во злоупотреби и ненаменско користење на средствата за станбена изградба.

Условите во поглед на каматата и роковите на отплатата на станбените кредити треба да се сообразуваат со целите на станбената политика и со кредитно-монетарните и стопанските текови. Наменски кредити од средствата за станбена изградба, за изградба на семејни станбени згради или станови треба да се одобруваат само за еден стан за едно семејно домаќинство, до определен стандард на станување што ќе ги утврди самоуправната интересна заедница, во согласност со самоуправните спогодби и општествените договори.

Притоа, со кредитната политика и други погодности особено во градовите и индустриските центри треба да се стимулира колективната и друга насочена изградба, во прв ред преку купување на нови во етажна сопственост.

Преку општествени договори и самоуправни спогодби во рамките на самоуправните интересни заедници, со општествените средства за станбена изградба, треба во прв ред да се кредитира онаа општествено организирана изградба која обезбедува

поголема рационалност и економичност (изградба на стандардни станови со примена на најсовремени системи на градење и сл.), како и сите други видови на изградба, доградба и реконструкција кои придонесуваат за позабрзано и поекономично решавање на основните станбени проблеми на општеството.

7. Со самоуправните акти на основните организации и заедници, во согласност со самоуправните спогодби и општествени договори ќе се утврдат мерила и критериуми за приоритетно решавање на станбеното прашање на работниците. За оваа цел основните организации на здружениот труд треба да разработат посебни програми за решавање на нерешените станбени прашања во кои, во согласност со можностите, треба да се отвори перспектива на работните луѓе кои немаат стан, кога, на кој начин и под кои услови ќе можат да очекуваат да им се реши станбеното прашање.

8. Во сообразност со меѓурејубличкиот договор за утврдување на општите услови за кредитирање на станбената изградба, со општествен договор на ниво на Републиката поблиску ќе се определат условите и начинот на кредитирање на станбената изградба како и други прашања што се сврзани непосредно со неа.

Извршниот совет посебно ќе го проучи прашањето на кредитите за станбена изградба што се користени под поповолни услови, а ги надминуваат потребите од станување на домаќинството и на Собранието ќе му предложи соодветна политика и мерки.

9. Станбената политика треба да биде составен дел на плановите и програмите за општествено-економски и социјален развој на Републиката, општините и организациите на здружениот труд. Со овие планови и програми како и со други мерки на стопанската политика треба да се создаваат неопходни материјални и општествени услови за позабрзано остварување на потребата на работните луѓе и граѓаните од соодветен стан.

Станбената изградба треба да расте во сообразност со реалниот пораст на општествениот производ во општественото стопанство. За таа цел неопходно е да се обезбеди соодветен развој на градежништвото, градежното занаетчиство и индустријата на градежни и други материјали и опрема во согласност со планираниот обем на станбената изградба, бидејќи неусогласеноста и дефицитарноста на определени материјали и услуги негативно се одразува врз ефикасноста во градењето, а влијае и врз скапувањето на цената на станот. Организациите на здружениот труд во овие гранки и нивните здруженија, заедно со Стопанската комора на Македонија, треба да изготват посебни програми за развој на овие гранки во согласност со потребите на станбената изградба.

Во областа на производството на станови преку определени форми треба да се обезбеди трајна соработка на сите учесници во станбената изградба во сите фази, почнувајќи од урбанистичкото планирање и проектирањето, па сè до завршните работи. Иницијатор и носител на оваа соработка во прв ред треба да бидат самоуправните интересни заедници како и нивните повисоки облици на здружување. Притоа, со разработен систем на договорно утврдување на цената на уреденото земјиште и станот со нејзиното растоварување од неоправдани фискални и други давачки и со утврдување на минимално опремување и уредување на земјиштето и сл. треба да се создадат постабилни услови за станбената изградба.

10. Општината, со оглед на нејзините функции утврдени со Уставот, е еден од најзначајните фактори во насочувањето на станбената изградба. Таа треба преку урбанистичките планови и плановите за нивна реализација, програмите за станбена изградба, уредувањето на градежното земјиште и со унапредувањето на комуналните и други дејности сврзани со станбената изградба да создава неопход-

ни услови за порационална и поефтина изградба, а особено за индустриска изградба на станови. Низ сите овие активности на општината преку самоуправната интересна заедница треба да се обезбеди доминантно влијание на здружениот труд.

Земјишната политика во градовите треба да претставува еден од најзначајните инструменти на политиката на изградбата на градовите и на насочувањето на станбената изградба. Преку поопштествување на градежното земјиште, неговото уредување и политиката на неговото користење, како и преку разни облици на зафаќање на градската рента, треба да се создадат трајни и стабилни услови за планска изградба на градовите и за рационална и економична станбена изградба.

Станбената и друга изградба, по правило, треба да се остварува на уредено градежно земјиште. Уредувањето на градежното земјиште треба да се врши врз основа на програма, со која реално да се утврди економскиот надоместок за користење на одделни делови или за цела урбана територија. Општината, со својата земјишна политика, преку начинот на утврдување на надоместокот, начинот на доделување на земјиште, како и со други мерки треба да создава поповолни услови и да ја поттикнува општествената организирана станбена изградба.

Цената на станот во принцип не може да биде оптоварена со трошоците за градењето на оние комунални објекти кои можат да се репродукуваат во процесот на експлоатацијата. Основни извори за финансирање на овие објекти треба да бидат средствата за проширена репродукција на соодветните комунални организации, кредитните средства на банките, кои во иднина по обем треба да се зголемат, како и средствата од буџетите на општествено-политичките заедници и мобилизираните средства на граѓаните со заеми и самопридонеси. Банкарските кредити во поглед на рокот и каматата треба да бидат во согласност со природата и карактерот на овие објекти.

Трошоците за изградба на комуналните објекти за заедничко користење (улицы, тротоари, паркови и скверови, улично осветление, одводнување на површинските води и сл.), сè повеќе треба да се распоредат врз сите корисници на градежното земјиште. За таа цел придонесот за користење на градско земјиште, реално утврден, треба да се воведат во сите општини. Општините преку насочување и на други средства, во прв ред од одделни извори на градска рента, треба да обезбедат услови за изградба на овие објекти. Републиката ќе насочува средства и со определени инструменти ќе го стимулира насочувањето на банкарските средства за оваа намена.

11. Заради намалување на миграцијата од село во град, а со тоа и на притисокот за нови вработувања, што повлекува значително проширување и на станбената и на другата изградба во градовите, општините со просторните планови, политиката на урбанизацијата и со други мерки на стопанската политика треба да посветат посебна грижа на создавањето на поволни услови за живот и работа на село, а посебно во населбите кои покажуваат тенденција на развој преку изработка на урбанистички планови за тие населби, нивно поврзување со современи патишта, како и преку изградба на неопходни комунални објекти и создавање на услови за здравствена заштита, образование, снабдување и др. Во оваа насока општините треба, исто така, да му посветат посебно внимание на создавањето и развивањето на приградските населби со сите потребни услови за живот и работа.

Со оглед на можностите за поефтина станбена изградба особено за работниците што работат во град, а живеат на село да се насочува во соодветните села, во овие населби, дел од станбената изградба треба да се насочува и во нив.

12. Заради поекономично и рационално одржување на станбените згради и станови во општествена сопственост, како и заради надминување на

определени социјални разлики во поглед на условите на станувањето во постојниот општествен станбен фонд, преку подобро одржување и модернизација врз солидарни основи, стопанисувањето со станбениот фонд треба да се врши врз здружени основи во рамките на самоуправниот интересен заедници. Во овие заедници треба да се опфати и управувањето и стопанисувањето со деловните згради и простории во општествена сопственост.

Заради поцелосно остварување на самоуправувањето во врска со стопанисувањето со општествените станбени згради, станови и деловни простории, во рамките на самоуправниот интересен заедница можат да се основаат посебни основни заедници или единици.

Во самоуправниот интересен заедници треба да им се обезбеди на основните организации и заедници правото да располагаат со становите што тие ги изградиле или стекнале по друг основ, како и правото да учествуваат во користењето на дел од средствата на станарината што се издвојува за замена на становите и за проширена репродукција, сразмерно со учеството на организациите и заедниците во нивното создавање.

Облиците на непосредното учество на станарите во управувањето со станбените згради треба и понатаму да се развиваат и продлабочуваат. Станарите треба да имаат позначајно место и поопределени права и обврски во управувањето и одржувањето со станбени згради и со станбениот фонд во целина, почнувајќи од собирот на станарите, куќниот совет во зградата, преку месната заедница, па сè до самоуправниот интересен заедница.

13. Треба да се реafirмираат економските принципи на станарината со нејзиното постапно доведување на економски оправдано ниво, така што со станарината да се обезбеди покривањето на стварните трошоци на одржувањето, управувањето и замената на становите. При нејзиното насочување особено треба да му се даде приоритет на одржувањето, за да се спречи обзвреднувањето на станбениот фонд.

Станарината, како значаен инструмент на станбената политика, во иднина, во поглед на висината, треба да се усогласува со трошоците на станбената изградба и со движењето на личните доходи, со што би се обезбедил определен сооднос меѓу нивото на станарината и трошоците на градењето. За остварување на оваа политика неопходно е да се изврши ревалоризација на станбените згради и становите во општествена сопственост.

Дел на станарината треба да биде субвенционирана за оние корисници на станови кај кои учеството на станарината во животните трошоци за определен стан го надминува нивото кос е оценето како реално во определена средина и временски период. Системот на субвенционирање треба да обезбеди диференциран пристап во зависност од приходите на домаќинството, големината и квалитетот на станот и сл.

Со цел да се олесни положбата на потстанарите, самоуправниот интересен заедница и организациите на здружениот труд, преку заеднички утврдени програми, треба да водат организирана грижа за сместување на самците, младите работници и младите семејства во соодветни објекти.

14. Утврдениот систем на станбени односи неопходно е да се разработи и добие своја конкретна содржина низ прописите на општините и самоуправниот акти на основните организации на здружениот труд и самоуправниот интересен заедници, како и преку консеквентна примена на законските норми со кои се регулираат основните односи во оваа сфера.

Со прописите на општините треба да се обезбеди поефикасна заштита на потстанарските односи и правата на граѓаните што користат стан во слободен закуп особено во поглед на висината на станарината, како и да се спречат појавите на претворање на станбени во деловни простории и други

злоупотреби, што се во спротивност со утврдениот систем на станбени односи.

15. Како во подрачјето на кредитирањето на станбената изградба, така и во подрачјето на распределбата на становите за користење во општествена сопственост треба да се обезбеди класно-социјален пристап и да се оневозможи создавање на неоправдани социјални разлики на ова подрачје.

Заради обезбедување на заедничка политика во рамките на самоуправниот интересен заедници, со општествени договори и самоуправни спогодби треба да се утврдат општи услови и критериуми за распределба на станови во општествена сопственост што треба да се уредат со самоуправниот акти на организациите на здружениот труд. Притоа, посебно треба да се води сметка за работниците од непосредното производство.

Покрај тоа, во политиката на распределбата на станови на организациите на здружениот труд треба да се води сметка и за проблемите на работните луѓе што имаат станарско право на станови во сопственост на граѓани, за да се создадат можности сопствениците на овие станови во догледно време да се уселат во нив.

III

1. Принципите на Резолуцијата за основите на станбената политика ќе се остварат на тој начин, што во републичкото законодавство треба да се регулираат односите што се од заеднички интерес за работните луѓе и граѓаните во Републиката, преку утврдување на такви институционални облици кои со тековните мерки и прописите на општината можат да се прилагодат кон конкретните услови. Другите прашања треба да се регулираат само по пат на општи начела, оставајќи простор за нормативна и друга активност на општините и организациите на здружениот труд и на самоуправниот интересен заедници.

2. Општините и организациите на здружениот труд и соодветните самоуправни интересни заедници треба да пристапат кон разработка и конкретизација на политиката утврдена со Резолуцијата и на законските прописи што во согласност со неа ќе бидат донесени.

Основен облик на уредување и остварување на заедничките интереси на работните луѓе и граѓаните во областа на станувањето и комуналното уредување треба да бидат општествените договори и самоуправниот спогодби кои треба да ги заменуваат државно-правните норми.

3. Научно-истражувачката работа е една од основите врз кои треба да се изградува натамошниот развој на станбено-комуналното стопанство. Сложениите проблеми од економска, социјална и техничка природа во оваа област, чие решавање го бара секојдневната пракса, не можат да се премавнат без добро организирана научно-истражувачка работа, која перманентно ќе го изучува станбениот систем и редовно ќе ги презентира резултатите на своите истражувања. Заради поуспешно развивање на научно-истражувачката дејност во оваа област, таа треба преку нејзините основни носители и истражувачки институции да биде вклучена во програмите за научно-истражувачка работа.

IV

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе го следи остварувањето на оваа резолуција и ќе го известува Собранието за резултатите од нејзиното спроведување.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-797
30 март 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

126.

Врз основа на член 275, став 4 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 година и на седницата на Соборот на општините, одржана на 29 март 1974 година по претресот на Извештајот за спроведувањето на концепцијата за општонародна одбрана, со осврт на состојбата и актуелните проблеми на одбранбените подготовки, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

Меѓународната воено-политичка ситуација, која и натаму е сложена и бремена со опасности, ја наметнува потребата општествено-политичките заедници и нивните органи, како и самоуправните органи и организации, да ги интензивираат одбранбените подготовки и со организирани и постојни усилби да обезбедат натамошно јакнење на одбранбената способност на сите компоненти на општонародната одбрана во СР Македонија, како составен дел на единствениот систем на одбрана на СФР Југославија. Во врска со тоа, треба да се зголеми ангажирањето и одговорноста на претставничките тела и нивните извршни органи, како и на самоуправните органи на организациите на здружениот труд, месните заедници и другите организации и заедници, да се обезбеди поголема иницијатива на работните луѓе и граѓаните и да се создадат услови за поцелосно остварување на нивните права и должности спрема народната одбрана.

Подготовките за општонародна одбрана уште повеќе треба да станат составен дел и трајна задача на сите органи и организации и да се обезбеди нивно континуирано, реално и квалификувано спроведување.

Републиката, општините и нивните органи, организациите на здружениот труд и другите општествени самоуправни организации и заедници, со своето ангажирање за успешно остварување на концепцијата за општонародна одбрана, постигнаа значајни резултати во јакнењето на мобилноста и одбранбената способност на сите компоненти на општонародната одбрана, при што од посебно значење се резултатите постигнати во поопштествувањето на општонародната одбрана, непосредното подготвување на цивилната заштита и оспособувањето на органите на Републиката и општините, како и на стопанството и општествените дејности за нивно ефикасно функционирање во воени услови.

Постигнатите резултати претставуваат значаен фактор во одбраната на нашата земја и во одвраќањето на евентуалниот агресор, како и солидна основа за натамошно поуспешно остварување на целите и задачите што произлегуваат од концепцијата за општонародна одбрана.

Со цел да се обезбеди натамошно јакнење на системот на општонародната одбрана, нужно е:

1. Потребите на општонародната одбрана да бидат вградени во развојните програми и инвестиционите проекти на Републиката и општините, организациите на здружениот труд и другите организации, со што ќе се обезбеди рационално и економично решавање на проблемите сврзани со подготовките за одбрана во стопанството и општествените дејности. За успешно остварување на овие задачи неопходна е заедничка, координирана и усогласена активност на сите органи и организации. Притоа, од посебно значење е ангажирањето на органите и службите за општествено планирање.

Подготовките во стопанството и во општествените дејности треба да се остваруваат паралелно и усогласено со подготовките на вооружената компонента.

Во рамките на подготовките за одбрана во стопанството и општествените дејности, посебно вни-

мание да се посвети на: уредувањето на територијата; подготвувањето на природните ресурси за нивно ефикасно користење во воени услови, обезбедувањето на соодветни материјални резерви на прехранбени и индустриски производи, сировини и репроматеријали, правилна распределба на кадарот и средствата и утврдување на поадекватни решенија за финансирање на подготовките за преориентација од мирновременска во воена состојба.

Во рамките на подготовките за одбрана да се забрза реализацијата на политиката за стопанско активирање на ридско-планинските подрачја и за создавање на услови за живот и работа во случај на војна.

Заради ефикасно остварување на задачите од областа на одбраната, неопходно е поголемо и непосредно ангажирање на научните институции во истражувањето и изнаоѓањето на оптимално најефикасни решенија за преориентација на нашиот општествен систем од мирновременски на воени услови.

2. Републиката и општините попрецизно и поцелосно да ги дефинираат потребите во областа на одбраната и во врска со тоа да ги утврдат задачите на организациите на здружениот труд од посебен интерес за народната одбрана.

Заради успешно остварување на целите и задачите на концепцијата за општонародна одбрана, неопходно е постојано да се развива меѓуопштинската соработка по сите прашања од заеднички интерес за одбраната.

3. Со подготовките во областа на здравството да се обезбедат неопходните услови за успешно здравствено згрижување во војна, како и поинтензивно обучување и оспособување на здравствените кадри за извршување на своите задачи во војна, а во рамките на развојот на здравствената служба да се преземат мерки за обезбедување на соодветни резерви на лекови, санитетски материјал и друга опрема.

Органите и организациите во областа на образованието, науката, културата и информациите, во согласност со условите и потребите што ќе ги наметне војната, да го забрзаат донесувањето на соодветните програми за работа во воени услови и поцелосно и поконкретно да ги разработат задачите, мерките, формите и методот на работа, посебно во услови на привремено запоседната територија. Притоа, особено внимание да им се посвети на мерките за заштита на културно-историските споменици.

4. На сите нивоа на организирање на цивилната заштита да се преземат мерки за нејзино афирмирање и јакнење, како и за натамошно организационо зацврстување на единиците, за поефикасно спроведување на мерките за заштита, за материјално-техничко опремување на структурите на цивилната заштита и за нивно поинтензивно обучување и оспособување за извршување на своите задачи во мир и војна.

Во рамките на организирањето и подготвувањето на цивилната заштита, посебно внимание да се посвети на системот за извидување, известување и тревожење како и на мерките за засолнување и евакуација на населението и материјалните добра.

5. Органите на Републиката и општините да обезбедат доследно спроведување на законските и другите прописи за народна одбрана, секој во рамките на своите надлежности перманентно да го следи спроведувањето на подготовките за народна одбрана во стопанството и општествените дејности, да ги согледува проблемите и со нив да го запознава Собранието, да предлага и да презема мерки за нивно натамошно усовршување и доградување. Во таа смисла треба да се забрза доработката на плановите за одбрана во согласност со новите услови и сознанија и да се изврши нивно поголемо меѓусебно вертикално и хоризонтално усогласување.

Во плановите за одбрана треба да се утврдат поцелосни решенија за работа во сите услови и фа-

зи на војната, посебно во услови на привремено запоседната територија.

Републичките и општинските органи на управата поцелосно и што побрзо организационо и кадровски да се оспособат за успешно остварување на своите задачи во областа на одбраната. Притоа, неопходно е да се реши прашањето за поадекватно наградување на работните луѓе вработени во областа на народната одбрана и за таа цел да се утврдат конкретни решенија.

6. Врз основа на новите уставни решенија и искуствата од практиката, општините и организациите на здружен труд да извршат соодветно статутарно уредување на прашањата од областа на одбраната, како и дополнување на другите општи и самоуправни акти, настојувајќи притоа со овие акти поцелосно да се изразат нивните потреби, услови и специфичности. Во таа смисла треба да се забрза донесувањето на воените прописи за организација и функционирањето на државните органи, стопанството и општествените дејности за време на војна и во случај на непосредна воена опасност.

7. Општествено-политичките заедници и нивните органи, како и организациите на здружениот труд и другите организации, и натаму да го доградуваат и усовршуваат системот за мобилизација и со тоа да овозможат зголемување на нивната способност за дејствување во вонредни и воени услови.

8. Органите на Републиката и општините, организациите на здружениот труд и другите организации и заедници при спроведувањето на подготовките за одбрана, да обезбедат поцелосно реализирање на мерките за безбедност и заштита на тајноста на народната одбрана, пропишани со законските прописи и самоуправните акти на органите и организациите.

9. Органите и организациите од областа на информациите уште повеќе да се ангажираат за благовремено објективно и реално информирање на јавноста за резултатите и проблемите во остварувањето на концепцијата за општонародна одбрана. Овие организации особено да се ангажираат во спроведувањето на програмите за обука за одбрана и општествена самозаштита.

Самоуправните органи на организациите на здружениот труд да обезбедат поцелосно информирање на работните луѓе за резултатите и проблемите во врска со соодветните подготовки за народна одбрана.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-829
30 март 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка по тужбата на Рајковчевски Владимир, ул. „1187“ бр. 34, населба Шуто Оризари, Скопје, против тужениот Доган Бајрам, со непознато место на живеење, за утврдување право на сопственост на недвижен имот по основ на купопродажба, вредност 65.000,00 динари.

Се повикува тужениот Доган Бајрам во рок од 30 дена да се јави во судот или да ја достави својата точна адреса. По истекот на овој рок ќе му биде определен привремен старател кој ќе го застапува до правосилното окончување на спорот за

утврдување право на сопственост за недвижен имот по основ на купопродажба, согласно член 77 од ЗПП.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 798 од 10. IV. 1974 година. (52)

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка за утврдување на брак по тужбата на Лефтерија Цингарова, со стан на ул. „56“ број 1 во Скопје, против тужениот Димитар Цингаров со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Димитар Цингаров во рок од 30 дена да се јави во судот и да ја достави својата адреса. Во спротивно, по истекот на овој рок, ќе му биде определен старател кој ќе го застапува до правосилното окончување на спорот за утврдување на брак, согласно член 77 од ЗПП.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 668 од 9. IV. 1974 година. (53)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Смилковска, родена Арсова Василија од Скопје, населба Карпош IV зграда Б-13/1-8, против тужениот Смилковски Ѓорѓи со непозната адреса.

Се повикува тужениот Смилковски Ѓорѓи да се јави во судот или да ја достави својата точна адреса во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. Во спротивно ќе му биде определен старател во смисла на член 77 од ЗПП кој ќе ги застапува неговите интереси до окончувањето на овој спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 735/74. (56)

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Страшко Михајловски, работник од Скопје, ул. „Алекса Дундик“ бр. 377, населба Бутел II, против тужената Нада Михајловска, домаќинка од Скопје, а сега со непозната адреса во Западна Германија. Вредност на спорот 2.000,00 динари.

Се повикува тужената Нада Михајловска во рок од 30 дена да се јави во судот и да ја достави својата адреса усмено или писмено. Во спротивно ќе ѝ биде поставен привремен старател кој ќе ги штити нејзините интереси во постапката.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 760 од 9. IV. 1974 година. (57)

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка за развод на брак по правната работа на тужителката Шерифи Руфата Садиле, родена Карамусаи, од село Балиндол, Гостиварско, против тужениот Шерифи Шефкија Шериф, од село Форино, со непозната адреса во странство.

Се поканува тужениот Шерифи Шериф во рок од 30 дена да се јави во судот или да ја достави својата сегашна адреса. Во спротивно ќе му биде определен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси во предметниот спор, во смисла на член 76 од ЗПП.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1815/71 од 24. I. 1973 година. (49)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Зекир Адеми од Скопје, против тужената Разије Адеми од Приједор, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Разије Адеми во рок од 30 дена да се јави во овој суд или да ја достави својата сегашна адреса.

Доколку во определениот рок не се јави или не ја достави својата сегашна адреса, ќе ѝ биде поставен старател, кој ќе ја застапува во спорот за развод на брак.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1573/73 од 17. IV. 1974 год. (51)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Врклевска Љиљана од Скопје, против тужениот Врклевски Љупчо, сега во неизвесност.

Се повикува тужениот Врклевски Љупчо во рок од 30 дена да се јави во судот или да ја достави својата сегашна адреса.

Доколку во определениот рок не се јави или не ја достави својата точна адреса, ќе му биде поставен старател кој ќе го застапува во спорот за развод на брак.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1743/73 од 16. IV. 1974 година. (54)

Пред Окружниот суд во Скопје е поднесена тужба за развод на брак од тужителката Арзија Шабановиќ, родена Рамановска од Скопје, ул. „Вукова“ бр. 19, населба Чаир, против тужениот Ариф Шабановиќ, роден на 28. III. 1947 година во Алиферце, општина Прешево, од татко Демир, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Ариф Шабановиќ во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави лично на судот или да ја соопшти својата адреса. Во спротивно ќе му биде определен привремен старател кој ќе го застапува до окончавањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2982/72. (55)

ОКРУЖЕН СУД ВО ВИТОЛА

Лисолајска Јова од Битола, ул. „Гургур“ бр. 35 против Лисолајски Вангел од село Кукуречани, сега во неизвесност — со непознато место на живеење, поднесе тужба за развод на брак.

Бидејќи тужениот е во неизвесност се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да определи свој полномошник. Во спротивно ќе му биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 228/1974 година. (58)

СОДРЖИНА

	Страна
97. Закон за Републичкиот буџет за 1974 година — — — — —	377
98. Закон за организирање на дејност за унапредување на образованието и воспитувањето — — — — —	399
99. Закон за организирање на научните дејности — — — — —	402
100. Закон за библиотечарската дејност — — — — —	405
101. Закон за основање на филозофско-историски и филолошки факултети во Скопје — — — — —	409
102. Закон за учеството на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на инвестициите во здравството за периодот од 1974—1975 година — — — — —	410
103. Закон за ревалоризација на станбените згради, становите и деловните простории во општествена сопственост — — — — —	410
104. Закон за просветната инспекција — — — — —	411
105. Закон за подготовките за донесување на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 година — — — — —	412
106. Закон за определување на градежното земјиште во одделни градови и населби од градски карактер Битола, Прилеп, Струга, Свети Николе, Цумајлија, Пробиштип и Демир Хисар — — — — —	413
107. Закон за укинување на Републичкиот фонд за унапредување на индивидуалното земјоделство — — — — —	415
108. Закон за укинување на Републичкиот фонд за води — — — — —	416
109. Закон за укинување на Републичкиот фонд за помагање дејноста на општествените организации — — — — —	416
110. Закон за изменување на Законот за учеството на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето изградбата на споменик на Националноослободителната борба и Илинденското востание во Крушево, дом на поезијата во Струга и спомен дом на културата во Свети Николе — — — — —	417
111. Закон за изменување на Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги — — — — —	417
112. Закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на Републиката и општините — — — — —	418
113. Закон за изменување на Законот за основното училиште — — — — —	418
114. Закон за изменување на Законот за средното образование — — — — —	418
115. Одлука за распоредот на девизите утврдени за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1974 година — — — — —	419
116. Одлука за давање согласност на Статутот на Домот за доенчиња и мали деца — Битола — — — — —	420
117. Одлука за давање согласност на Статутот на Центарот за слух, говор и глас — Скопје — — — — —	420
118. Одлука за давање согласност на Програмата за работа на Службата на општественото книговодство на СР Македонија за 1974 година — — — — —	421
119. Одлука за давање согласност на Статутот на Болницата за нервни и душевни болести во село Бардовци — Скопје — — — — —	421
120. Одлука за давање согласност на Статутот на Републичкиот завод за социјални прашања — Скопје — — — — —	421
121. Одлука за давање одобрение на Програмата за работа на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството за 1974 година — — — — —	421
122. Одлука за давање одобрение на завршната сметка на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството за 1973 година — — — — —	422
123. Одлука за давање согласност на финансискиот план на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството за 1974 година — — — — —	422
124. Одлука за Програма на мерки за унапредување на индивидуалното земјоделство во 1974 година — — — — —	422
125. Резолуција за основите на станбената политика — — — — —	425
126. Заклучоци број 03-829 на Собранието на СРМ — — — — —	430